



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Отгласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-226. за отгласи 1032-Т-221.

Среда, 14 август 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XIII

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

462.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА НАУЧНАТА РАБОТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за организацијата на научната работа што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 9 јули 1957 година.

ПР бр. 13

10 јули 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА НАУЧНАТА РАБОТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради организирање и унапредување на научната работа, развиток на научната мисла и обезбедување на условите на научното творештво, се осниваат научни установи и академии на науките, како и други организации што ги предвидува овој закон.

Член 2

Научните установи по пат на научни методи и постапки работат на проучување, истражување и решавање на проблеми од определена научна област и пронајдуваат можности и форми на примена на научните резултати и откритија во праксата.

Овој закон се однесува на сите научни установи без оглед на тоа кој ги основал нив доколку со неговите одредби не е пропишано поинаку.

Овој закон не се однесува на установите што се занимаваат претежно со техничка контрола на производството, со стручна анализа, со експертиза, со разработка на проекти и планови, или што служат претежно за наставни, демонстрациони, документарни и други слични цели.

Член 3

Академиите на науките и уметностите здружуваат истакнати научници, уметници и други културни творци и со својата дејност ја развиваат научната мисла, ја поттикнуваат, ја организираат и ја унапредуваат работата на науката и на нејзината примена во праксата, и работат на унапредувањето на уметностите и културата.

Овие академии се осниваат со републички закон.

Член 4

Академиите на науките можат да бидат основани и како единствени научни организации на Југославија за една односно повеќе сродни научни области (академија на општествените науки и др.).

Овие академии се основаат со сојузен закон, со кој се определуваат задачите, организацијата, управувањето, начинот на работата и седиштето на академијата.

Член 5

Научните установи се самостојни установи со кои се управува според начелата на општественото управување.

Член 6

Во научната работа загарантирана е слободата на научната мисла и на научното творење.

Резултатите на научната работа и' се достапни на јавноста.

Член 7

Научните установи и академиите на науките и уметностите имаат свои правила.

Научните установи и академиите на науките и уметностите работат во склад со одредбите на законот и на своите правила.

Научните установи имаат својство на правно лице доколку со актот за оснивање на помали факултетски установи не е определено поинаку.

Член 8

Заради поттикнување, помагање и ускладување на научната работа од посебно значење и општ општествен интерес, се основа Сојузен совет за научна работа.

Сојузниот совет за научната работа е општествено тело, чиј состав и делокруг го определува овој закон.

Сојузниот совет за научна работа управува со посебниот фонд за научна работа.

Во народните републики можат да се формираат совети за научна работа чиј делокруг е утврден со закон.

Член 9

Со цел за поправилно користење на научните сили и опрема и другите материјални средства, научните установи и научните организации соработуваат и си укажуваат една со друга помош, а по потреба и се здружуваат.

Член 10

Научните установи и академиите на науките и уметностите одржуваат врски со сродните установи, организации и одделни научници во странство.

II. НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

1. Задачи

Член 11

Научната установка:

— ја организира и ја врши научната работа и ја унапредува науката;

— ги усовршува истражувачките методи;

— го помага стопанскиот, културниот и општествениот развиток на земјата со работа на актуелни научни и стручни проблеми и со соработка со стопански, културни и други организации;

— работи на усовршување на стручниот кадар и на создавање научен подмладок;

— ги објавува резултатите на својата научна и стручна работа и се грижи за можноста на нивна примена во праксата;

— соработува со научните установи во земјата и во странство;

— врши и други работи определени со актот за основање и со правилата на установата.

Член 12

Научната установа им укажува на научните и стручните работници помош и услуги, под условите и на начинот што ќе ги пропишат правилата на установата.

2. Основање и престанок

Член 13

Научна установа може да се основе со закон и со уредба или со одлука на претставничкото тело на автономната единица и на околинскиот народен одбор, како и со статут или статутарна одлука на академијата на науките и уметностите на универзитет и факултет.

Правата на основачот во поглед на научните установи што се основани со закон ги врши соодветниот извршен совет, доколку со тој закон не е определено поинаку.

Научна установа можат да основат и општествени и стопански организации.

Член 14

Научна установа можат заеднички да основат двајца или повеќе основачи.

Овие основачи со договор ги регулираат меѓусебните односи, нивниот однос спрема установата и начинот на вршењето на правата на основачот. Договорот го регистрира републичкиот совет за научна работа.

Член 15

Научна установа може да се основе ако се обезбедени потребните научни кадри и материјални средства и ако постои определена програма за научна работа.

За постоењето на овие услови задолжително се прибавува мислење од републичкиот совет за научна работа, а за установите што ги основаат сојузни органи — мислење од Сојузниот совет за научна работа.

Член 16

Општествената организација односно стопанската организација основа научна установа со акт од надлежниот орган на управувањето.

Член 17

Актот за основање на научна установа содржи одредби за основните задачи, за органите на управувањето и за нивниот делокруг, за финансискиот режим и за правата на нејзиниот основач, како и податоци за основните и други средства нужни за работа на установата што е должен да ги обезбедува основачот.

Актот за основање мора да биде во склад со соодветните одредби од овој закон.

Член 18

Сите научни установи од територијата на народната република се регистрираат во републичкиот совет за научна работа.

За укинување на научната установа се известува републичкиот совет за научна работа заради бришењето од регистарот.

Член 19

Научната установа што не ги извршува своите задачи или не ги исполнува условите предвидени со овој закон, може да се укине.

Член 20

Ако научна установа е основана со закон или со акт што го потврдува народното собрание, таа може да се укине само со соодветен пропис.

Во сите други случаи, за укинувањето на научната установа решава основачот, по своја иницијатива или по предлог од републичкиот односно Со-

јузниот совет за научна работа. Решението за укинување мора да го содржи начинот на ликвидирање на правата и обврските на установата.

Против решението за укинување може да изјави жалба советот или колективот на укинатата установа до органот надлежен за решавање по жалбата против решенијата што во управната постапка ги донесува основачот.

3. Правила

Член 21

Правилата на научната установа содржат особено одредби за нејзините задачи, за организацијата, составот, делокругот и овластувањето на органите на управувањето и за внатрешното работење.

Член 22

Правилата на научната установа ги потврдува, во зависност од тоа кој е основач, извршниот совет, народниот одбор, факултетскиот односно универзитетскиот совет или претседателството на академијата на науките.

Правилата на научната установа што ја основала општествена или стопанска организација ги потврдува народниот одбор на сколијата со согласност од републичкиот совет надлежен за работите на науката.

Потврдата на правилата не може да се ускрати ако се исполнети условите за основање на научната установа и ако нејзините правила се во склад со законот и со други прописи.

Член 23

Научната установа што ја основала општествена или стопанска организација може да започне со работа дури откако се потврдени нејзините правила.

4. Управување

Член 24

Со научната установа управуваат советот, управата и директорот на установата.

Управа се формира во поголемите научни установи и во научните установи што имаат развиена внатрешна организација.

Во помала факултетска установа работите на советот може да ги врши факултетскиот совет.

Член 25

Советот на научната установа го составуваат членовите што ги избира научно-стручниот колектив на научната установа и членовите што ги именува основачот од редот на научните, стручните и другите јавни работници, како и претставници на заинтересираните органи, установи и организации. Кои се тие органи, установи и организации, се определува со актот за основање на научната установа.

Републичкиот совет за научна работа може да именува за член на советот на научната установа еден од научните, стручните и од другите јавни работници.

Ако научната установа има редовни и дописни членови, и тие во смисла на овој член го составуваат научно-стручниот колектив.

Директорот на установата по положбата е член на советот.

Член 26

Составот, бројот на членовите и начинот на изборот на советот го определуваат правилата на научната установа во склад со актот за основање.

Бројот на членовите на советот што ги избира колективот не може да биде помал од четвртина ниту поголем од половина на вкупниот број на членовите.

Член 27

Советот на научната установа:

- 1) донесува правила на установата;
- 2) ја утврдува претсметката и ја одобрува за вршната сметка на установата;

3) распишува конкурс за избор на директор и научен и стручен персонал и избира референти за тој избор; избира директор, научен и стручен персонал и назначува раководители на организационите единици на установата;

4) одлучува за формирање на фондови и за распределба на нивните средства;

5) ги утврдува плановите и програмите на работата на научната установа;

6) ја претресува состојбата во установата и извештаите за работата и донесува заклучоци;

7) ги претресува прашањата на соработката на установата со домашни и странски установи и организации и дава согласност за соработката на установата со странски установи или организации; се грижи за координацијата на работата со сродните установи;

8) го одобрува склучувањето на договори со кои се создаваат долгорочни обврски на установата, на директорот или на соработници со странски правни лица или со поединци;

9) врши и други работи што со закон и со други прописи ќе му бидат ставени во делокругот.

Член 28

Советот на научната установа што ја основал универзитет или факултет, е должен, пред конечното утврдување на планот на научната работа да побара за него мислење од универзитетскиот односно факултетскиот совет. Предлозите за измена или дополнување на планот го обврзуваат советот на научната установа.

Изборот на директорот во овие установи го потврдува универзитетскиот односно факултетскиот совет, а распишувањето на конкурс се врши преку универзитетската управа односно факултетскиот совет.

Член 29

Членовите на советот на научната установа се избираат односно се именуваат на две години.

Членовите на советот можат да се отповикаат односно да се разрешат од должноста и пред истекот на тоа време.

Член 30

Претседателот на советот се избира од редот на членовите на советот. Директорот на научната установа не може да биде претседател на советот.

Член 31

Советот полноважно решава само во седници и ако на седницата е присутно мнозинство од неговите членови.

Заклучоците на советот се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 32

Управата на научната установа ја составуваат директорот и членовите што ги избира колективот од својата средина. Овие членови се избираат на две години, а нивниот број и начинот на изборот се определува со правилата на установата.

Член 33

Управата на научната установа:

1) изработува предлог на правилата на научната установа;

2) ги претресува и ги составува предлозите и нацртите на актите што ги донесува советот;

3) составува планови за научната и стручната работа на установата; го организира нивното извршување; составува годишен извештај за работата;

4) расправува за повремени извештаи на работните групи и на одделни соработници или членови на установата и во врска со тоа дава свое мислење и предлози за унапредување на работата на научната установа;

5) дава согласност за објавување научни и стручни работи на установата;

6) одлучува, во рамките на овластувањата од правилата на установата, за назначувањата, отказите и за другите службенички односи;

7) решава по приговорите против решенијата на директорот на установата за назначување, за прекин на работниот однос и за унапредување на персоналот;

8) се грижи за општествениот имот што ѝ е даден на управување на установата и ги врши со правилата предвидените работи на располагање.

Во научната установа која нема управа, работите од точ. 3, 4, 5 и 7 ги врши советот на установата а другите директорот.

Член 34

Седниците на управата ги свикува и им претседава директорот.

Директорот е должен да свикува седница и по барање од мнозинството на членовите на управата.

Член 35

Директорот на научната установа го назначува основачот врз основа на избор од страна на советот. Ако е тоа определено со актот за основање на установата, директорот може да го назначи самиот совет.

Назначувањето се врши врз основа на јавен конкурс, ако со актот за основање не е определено поинаку.

Член 36

Директорот се назначува од редот на научните работници или од лицата што се занимаваат со научна работа во соодветната област.

Директорот се назначува на три до пет години во склад со правилата на научната установа.

Во големите научни установи директорот може да има помошник.

Член 37

Директорот непосредно раководи со установата и ја организира нејзината работа. Тој особено се грижи работата на установата да им одговара на нејзините задачи.

Директорот се грижи за издигањето и развојот на научните и стручните работници на установата, како и за развојот на стручњациите што се во установата на научно и стручно усовршување.

Директорот ги приготвува седниците на советот и се грижи за извршување на заклучоците на советот односно на управата.

Член 38

Директорот, во рамките на овластувањата што му се дадени со правилата на установата, ги донесува сите решенија за службеничките односи.

Директорот е наредбадавец за извршување на претсметката на установата.

Член 39

Директорот ја претставува установата и ја застапува пред трети лица.

Директорот се грижи за извршување на законите и на други прописи, како и за законитоста на работата на установата.

Директорот е должен привремено да запре од извршување заклучоци на советот односно на управата, ако смета дека не се во склад со прописите. Запрениот заклучок се доставува на конечна одлука до органот што врши надзор над работата на научната установа односно до советот.

Член 40

Нацртите на правилата и на плановите за научната и стручната работа и другите важни прашања на установата се изнесуваат пред научно-стручниот колектив на установата заради прибавување на негово мислење.

5. Финансирање

Член 41

Секоја научна установа има своја претсметка. Средствата за извршување на основните задачи

на научната установа е должен да ги обезбедува основачот.

Приходите на установата, во целост или деловно, се обезбедуваат од страна на основачот или од дотации на државните органи, установи или организации, како и со средствата што ќе ги оствари установата со својата научна и стручна работа.

Член 42

Во зависност од начинот на финансирањето, претсметката на научната установа е прилог кон одредениот буџет на политичко-територијалната единица или самостојно ја донесува советот на научната установа.

Претсметката на универзитетските и факултетските установи и на установите на академиите на науките и уметностите е составен дел од претсметката на универзитетот, факултетот односно академиите на науките.

Член 43

Научната установа може со одделни државни органи, стопански и други организации и установи да склучува договори за извршување определени истражувачки работи или за вршење стручни услуги и да договори надоместок за таквите работи.

Средствата остварени со извршување на договорите се внесуваат во фондовите предвидени со актот за основање или со правилата на установата.

Член 44

Актот за основање на научната установа определува кои фондови може да ги формира научната установа од средствата што ѝ ги обезбедува основачот, од средствата што ги остварува таа со научна и стручна работа или од други добиени средства наменети за научни цели.

Средствата на фондовите можат да се користат само според нивната намена.

Член 45

Остварениот вишок на приходите над расходите на научната установа го внесува во фондовите според одредбите од правилата а во склад со законските прописи.

6. Надзор

Член 46

Надзор над законитоста на актите на научните установи врши републичкиот совет надлежен за работите на науката.

Надзор над финансиското работење на научните установи вршат надлежните финансиски органи на народниот одбор, доколку со посебни прописи не е определено поинаку.

Другите права на државните органи во поглед на надзорот над законитоста на работата на научните установи можат да се утврдуваат само со закон.

Член 47

Републичкиот совет за научна работа води грижа за извршувањето на овој закон во поглед на основањето на научните установи, формирањето на нивните органи и сообразувањето на постојните научни установи кон одредбите од овој закон.

Член 48

Сојузниот односно републичкиот совет за научна работа може да предложи укинување на научната установа ако таа не ги исполнува условите за научна работа, или не ги врши задачите заради кои е основана, или ако нема потреба од таква установа.

Сојузниот односно републичкиот совет може да предложи спојување на научни установи ако е тоа во интерес на рационалното користење на средствата и кадрите и на поуспешната работа.

III. НАУЧНА РАБОТА И СОРАБОТНИЦИ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

1. Организација на научната работа

Член 49

Научната работа во научните установи се врши по утврден план и програма за работа, кои опфаќа долгорочни и непосредни задачи.

Член 50

Одделни научни установи можат да имаат свои редовни и дописни членови, чиј избор, права и должности се утврдуваат со актот за основање и со правилата.

Член 51

Најмалку еднаш годишно се одржува состанок на целиот колектив на научната установа заради разгледување на состојбата и работата на установата и заради претресување на предлозите што се однесуваат на тие прашања.

Член 52

Научните установи ги објавуваат резултатите на научната работа во своите редовни публикации или во списанија, како и на друг годеен начин.

Член 53

Научните установи можат да имаат свои одделенија, отсеци, лаборатории, библиотеки, центри за документација и фотографија, специјални работилници, опитни погони и други помошни организациони единици, чии задачи, положба и управување се определуваат со правилата.

Научните установи можат за вршење на определени работи да основат заеднички помошни организациони единици.

Секоја од овие организациони единици чија работа бара повеќе самостојност, мора да има свои правила, што ги донесува советот на установата.

2. Соработници

Член 54

Со оглед на своите научни и стручни способности работното место и другите услови предвидени со овој закон, соработниците на научните установи можат да бидат: научни советници, виши научни соработници и научни соработници, асистенти, виши стручни соработници, стручни соработници, како и лаборанти, препаратори, технички соработници, помошни лаборанти и др.

Во универзитетските и факултетските установи соработници се и без посебен избор наставниците, асистентите и другите универзитетски односно факултетски соработници.

Член 55

За научен советник и виши научен соработник може да биде избран кандидат кој има докторат на науките и позначајни објавени научни и стручни работи.

За научен соработник може да биде избран кандидат кој има докторат на науките и објавени научни и стручни работи.

За асистент на научна установа може да биде избран кандидат кој има свршен факултет, стручна пракса и кој покажал смисла за научна работа.

Член 56

За виши стручен соработник може да биде избран кандидат кој има свршен факултет, објавени или познати стручни работи и соодветна стручна пракса.

За стручен соработник може да биде избран кандидат кој има свршен факултет.

Член 57

За лаборант, препаратор и технички соработник може да биде назначен кандидат кој има свршена полна средна школа или рамна со неа спрема.

За помошен лаборант може да биде назначен кандидат кој има свршено осумгодишно училиште или рамна со него спрема.

Со правилата на установата можат, според струките, да им се даваат и други називи (мајстор и сл.) на службениците за кои се бара спомната од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 58

Со правилата на научната установа можат за избор на соработници да се предвидат и други услови освен оние што ги утврдува овој закон.

Член 59

Изборот за сите звања со спрема на факултет и на полна средна школа се врши врз основа на конкурс.

Член 60

Изборот на научен советник се врши врз основа на реферат од најмалку три научни советници односно редовни професори на универзитет. Најмалку еден член на комисијата мора да биде од друга научна установа.

Изборот на виши научен соработник се врши врз основа на реферат од најмалку двајца виши научни соработници или научни советници односно професори на универзитет.

Изборот на научен соработник се врши врз основа на реферат од најмалку двајца научни соработници, виши научни соработници или научни советници односно наставници на универзитет.

Изборот на виши стручен соработник, стручен соработник и асистент се врши врз основа на реферат од двајца научни соработници или универзитетски наставници.

При изборот од ставот 1 мора да бидат најмалку три, а при изборот од ст. 2, 3 и 4 мора да бидат најмалку два референти од научната дисциплина или струката (став 4) за која се врши изборот.

Член 61

Изборот на научни и стручни работници го врши советот на научната установа.

Член 62

Изборот на научен советник, виши научен соработник, научен соработник и виши стручен соработник го потврдува републичкиот совет за научна работа.

Изборот на научен советник, виши научен соработник, научен соработник и виши стручен соработник во установите што ги основаат универзитетите и факултетите, го потврдува универзитетскиот совет со мислење од факултетската односно универзитетската управа, а во установите што ги основаат академиите на науките и уметностите, претседателствата на академиите со мислење од одделенијата.

Изборот на асистент и стручен соработник во установите од ставот 2 на овој член го потврдува универзитетската управа односно факултетскиот совет или претседателството на академијата.

Член 63

Сите научни и стручни работници освен научниот советник подлежат на повторен избор.

Асистентите и стручните соработници се избираат на три години, научните соработници, вишите научни соработници и вишите стручни соработници на пет години.

Член 64

Советот на научната установа може, ако го бара тоа унапредувањето на работата на установата, да распише конкурс за пополнување на работните места на научен советник, виши научен соработник и научен соработник како и виши стручен соработник, стручен соработник и асистент, и пред истекот на времето за кое се избирани. Во конкурсот за сите звања можат да учествуваат и лицата што ги заземале местата за кои се распишува конкурсот.

Член 65

По исклучок, надвор од условите предвидени со овој закон, за научен советник може да биде избран истакнат научен или стручен работник чии об-

јавени или познати работи уживаат општо признање.

Член 66

На научните советници, на вишите научни соработници и на научните соработници на научните установи им престанува редовната служба со напаметата 70-годишна возраст.

На соработниците на научната установа од претходниот став им престанува службата и пред напаметите 70 години возраст, ако според општите прописи ги исполниле условите за пензија и ако поднесле барање за пензионирање.

Со одлука на републичкиот совет за научна работа односно со одлука на универзитетскиот совет или претседателство на академијата на науките, по предлог од советот на установата, може по исклучок да се задржи во служба научен советник, виши научен соработник и научен соработник кој наполнил 70 години возраст, ако е тоа од посебен интерес за работата на установата. За донесување на оваа одлука потребна е согласност од научниот работник.

Член 67

Во случај на потреба можат да се избираат хонорарни соработници на начинот и под условите што важат за избор на постојани соработници.

Член 68

Научните установи можат да имаат и надворешни соработници.

Член 69

Сите конкурси за избор на соработници на научните установи мораат да бидат објавени, а за работните места со факултетска спрема биографските податоци и податоците за научните и стручните трудови на кандидатите ќе се направат пред изборот пристапни за јавноста.

Член 70

За секоја научна установа се утврдува систематизација на работните места.

Систематизацијата ја предлага советот на установата, а ја потврдува републичкиот извршен совет, односно Сојузниот извршен совет за научните установи што ги основал тој. Со закон или со пропис на Извршниот совет ова право може да се пресеке врз универзитетскиот совет или врз претседателството на академијата на науките. Со тој пропис може да се предвиди на предлогот за систематизацијата задолжително да дава мислење републичкиот совет за научна работа.

IV. СОВЕТИ ЗА НАУЧНА РАБОТА

1. Задачи на Сојузниот совет за научна работа

Член 71

Сојузниот совет за научна работа:

— ја поттикнува научната работа што придонесува за решавање на општите проблеми на развитокот на земјата; организира и свикува советување од интерес за науката, му предлага на Сојузниот извршен совет преземање мерки и донесување прописи, им дава препораки на научните установи и го помага издавањето на научна литература; за таа цел ја следи работата на научните установи, развитокот на науката и изградбата на научни кадри и организира потребна евиденција;

— се грижи за претставување на научните установи и научните работници на меѓународни научни собири и меѓународни научни друштва и организации и дава мислење за развитокот на научните врски со странство, за соработката со странски научни установи и организации, за учеството на нашите научни работници во научни потфати од меѓународно значење, како и за нивните научни и стручни работи и услуги надвор од Југославија; укажува помош за учеството на нашите научници на поважни научни собири во странство;

— управува со фондот за научна работа и располага со средствата на тој фонд на начинот и во

границите определени со овој закон и со другите прописи, и доделува помош и награди од тој фонд; дава мислење за користењето на фондовите за истражување во одделни гранки на стопанството; — врши и други работи определени со овој закон и со други прописи.

Член 72

Сојузниот совет за научна работа може да распишува конкурси за научни дела, истражувачки работи и решенија, како и за изработка на научни проекти и планови на стопанските и техничките работи што се од посебен интерес за општествената заедница.

Сојузниот совет за научна работа може да предложи за наградување или да додели награда за научни дела, откритија и пронајдоци, што се од посебно значење за општествената заедница.

2. Состав и организација на Сојузниот совет за научна работа

Член 73

Сојузниот совет за научна работа се состои од претседател и од најмалку 30 членови.

Претседателот и определен број членови на советот ги именува Сојузниот извршен совет од редот на истакнатите научни, стручни и други јавни работници.

Другите членови на советот ги именува Сојузниот извршен совет по предлог од академијата на науките, универзитетот, научните друштва и здруженија, стопанските и стручните организации чија дејност се простира на територијата на Југославија и е од посебно значење за целата земја, како и по предлог од Југословенската народна армија.

Поблиски одредби за формирањето на Сојузниот совет за научна работа содржи статутот на советот.

Член 74

Членовите на Сојузниот совет се именуваат на четири години.

Член 75

Сојузниот совет ги врши своите работи во пленум и преку своите одбори.

Одборите проучуваат прашања од делокругот на советот, изработуваат предлози и вршат одделни работи од делокругот на советот што ќе се определат со статутот.

Член 76

Одборите се состојат од претседател и од најмалку шест членови, што ги именува советот од својата средина.

Член 77

Сојузниот совет има свој секретар, назначен од Сојузниот извршен совет.

Секретарот на советот учествува на седниците на Советот и одборите, но не учествува во гласањето.

Член 78

Сојузниот совет има потребен број службеници.

Член 79

За проучување одделни прашања од својот делокруг, советот и одборите можат да формираат комисии од редот на членовите на советот и на други научни и стручни работници.

Член 80

Сојузниот совет има свој статут, кој содржи одредби за составот, организацијата и начинот на работата на советот и за работењето на неговите одбори и секретаријати.

Статутот на Сојузниот совет го донесува самиот совет, а го потврдува Сојузниот извршен совет.

Член 81

Сојузниот совет има своја претсметка, која ја опфаќа и претсметката на фондот за научна работа.

Претсметката и завршната сметка на советот ги утврдува Советот, а ги потврдува Сојузниот извршен совет.

Член 82

Сојузниот совет или неговите одбори можат заради извршување на своите задачи непосредно да им се обрнуваат на научните установи, на академиите на науките, на универзитетите и факултетите како и на научните работници во земјата со цел за прибирање податоци, известувања, мислења и воспоставување соработка воопшто.

Член 83

Секоја научна установа и научна организација е должна да го извести Сојузниот совет за учеството на своите членови на научни собири во странство.

Оваа обврска важи и за научните работници што се непосредно повикани да учествуваат на такви собири.

3. Фонд за научна работа

Член 84

Фондот за научна работа служи за извршување на задачите што со овој закон и со други прописи му се доверени на Сојузниот совет за научна работа.

Член 85

Фонд за научна работа е буџетски фонд. Како средства на Фондот за научна работа се сметаат и дотациите, субвенциите, завештанијата и другите форми на материјална помош наменети за научни цели и доделени на Фондот.

Член 86

Со Фондот за научна работа управува Сојузниот совет за научна работа, непосредно или преку органот што го формира за таа цел.

Поблиски прописи за финансирањето и за финансиското работење на Фондот за научна работа донесува Сојузниот извршен совет, по предлог од советот.

Член 87

Помошта за научна работа од посебен интерес за општествената заедница се доделува според планот што го утврдува Сојузниот совет за научна работа.

Член 88

Сојузниот совет за научна работа му поднесува на Сојузниот извршен совет свој редовен годишен извештај.

Сојузниот совет за научна работа објавува, по истекот на секоја година, преглед на потрошувачката на средства на Фондот за научна работа.

4. Републички совет за научна работа

Член 89

Републичкиот совет за научна работа се основа со уредба на републичкиот извршен совет, со која се определуваат неговиот состав и организација.

Член 90

Републичкиот совет за научна работа има свој статут што сам си го донесува, а го потврдува републичкиот извршен совет.

Член 91

Републичкиот совет:

— ги претресува прашањата од општ интерес за научните установи во републиката и им дава мислења и предлози на републичкиот извршен совет и на Сојузниот совет за научна работа, ги поттикнува годните форми на соработка и здружување на научните установи и вивнатата соработка со стопанските организации; се грижи за правилно користење на научните кадри и за подигање на научниот подмладок (стипендирање, специјализација и сл.); за таа цел води општа евиденција на научните установи и кадри и го следи развојот на научната дејност на територијата на републиката;

— му дава мислење на извршниот совет односно на народниот одбор за претсметките на научните установи доколку се финансираат тие од средствата што ги обезбедува буџетот на народната република, автономната единица и околицата;

— го потврдува изборот на научни и стручни работници во сите научни установи на територијата на републиката (член 62 став 1);

— врши и други работи утврдени со овој закон и со други прописи.

Во народните републики во кои не е основан совет за научна работа, работите утврдени во претходниот став ги врши советот надлежен за работите на науката, кој може да формира посебна комисија за научна работа како свое советодавно тело.

Републичкиот совет надлежен за работите на науката му ја обезбедува административната служба на советот за научна работа.

Член 92

Републичкиот совет има своја претсметка, која е составен дел од буџетот на народната република.

Член 93

Претседателот на републичкиот совет за научна работа според положбата е член на Сојузниот совет за научна работа.

V. НАЧЕЛНИ ОДРЕДБИ ЗА АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 94

Со републички закон, во склад со начелните одредби од овој закон, се определуваат задачите, организацијата и членството на академијата на науките и уметностите.

Член 95

Академиите на науките и уметностите имаат својство на правно лице.

Член 96

Членовите на академиите на науките и уметностите можат да бидат редовни, дописни и почесни.

Странски научници можат да бидат избрани за почесни и дописни членови на академијата на науките и уметностите.

Правата и должностите на членовите се пропишуваат со закон.

Член 97

Членството во академијата на науките и уметностите е доживотно. Членството може да престане само во случаите предвидени со закон.

Член 98

Предлог за избор на членови можат да дадат три члена на академијата, факултетските управи и општествените организации на научници, уметници и книжевници.

Член 99

Со работите на академијата на науките и уметностите управува собранието. Тоа е највисок орган на академијата.

Претседателството е извршен орган на собранието и координационен орган на одделенијата на академијата, а го избира собранието на време од три години.

На чело на претседателството се наоѓа претседател, кој е истовремено и претседател на академијата. Претседателот ја претставува академијата и ја застапува пред трети лица.

Член 100

Претсметката на академијата на науките и уметностите е составен дел на буџетот на народната република.

Член 101

Надзор над придружувањето за законите за академиите на науките и уметностите врши републичкиот извршен совет.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 102

Во рок од шест месеци по влегувањето во сила на овој закон ќе се изврши сообразување на постојните научни установи кон условите пропишани со овој закон (чл. 2 и 15 и другите негови одредби).

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за престанокот односно спојувањето или промената на статутот на оние установи што не ги исполнуваат условите од овој закон, како и за начинот на кој ќе се изврши тоа сообразување.

Член 103

Поблиски прописи за извршување на овој закон донесува Сојузниот извршен совет.

Со посебни прописи на Сојузниот извршен совет може да се отстапи од одделни одредби на овој закон кај воените научни установи и кај установите во областа на нуклеарните науки.

Член 104

Составот и начинот на формирањето на првиот Сојузен совет за научна работа се определуваат со одлука на Сојузниот извршен совет.

При првото именување на членовите на Советот за научна работа, една половина од членовите се избира за период од две години.

Член 105

Научните соработници и стручните соработници ќе се подложат на повторен избор според одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила и ќе се избираат во звањата предвидени со членот 54 од овој закон.

Лицата затечени во звањето на научни соработници и стручни соработници што не ги исполнуваат условите предвидени со овој закон остануваат во тоа звање најдоцна до крајот на 1960 година. До тој рок мораат да се подложат на избор според одредбите од овој закон.

Лицата затечени на денот на влегувањето во сила на овој закон во звањето на научни соработници можат да го задржат ова звање или да бидат избрани во више звање и без докторат на науките ако имаат најмалку 10 години служба во струката и ако ги исполнуваат другите услови што ги пропишува овој закон.

Во звањата на научни работници и виши стручни соработници можат да се изберат до крајот на 1960 година и научни и стручни работници без докторат на науките, а по исклучок и без свршен факултет, што имаат научни и стручни работи што ги квалификуваат за тие звања, а ги исполнуваат другите услови пропишани со овој закон и со правилата на установата.

Член 106

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат прописите и одредбите што се по спротивност со него.

Член 107

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден по неговото објавување во „Службен лист на ФНРЈ“.

463.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа за приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗРАБОТКА И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во членот 11а став 5 на Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54 и 29/56) по зборовите „фондови за унапредување на шумарството“ се става запирка и се дола-

ваат зборовите „од средствата на фондовите за ка-
дрови во стопанството“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1957 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 300
10 август 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р

464.

Врз основа на одделот 1 главата XXV на Соју-
зниот општествен план за 1957 година, Сојузниот
извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕ- ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за определување највисоките
продажни цени за определени производи („Службен
лист на ФНРЈ“, бр. 16/55 и 23/56) во точката III став
1 одредбите под 1—6 се менуваат и гласат:

„Класа и вид на волната	Најмал рандман	Цена за 1 кг
1) IIa Средно фина волна	42%	660 динари
2) IIb Средно фина волна	45%	600 „
3) IIIa Средно груба волна	56%	590 „
4) IIIb Средно груба волна	58%	560 „
5) IVa Груба волна	55%	480 „
6) IVb Груба волна	55%	440 „

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 295
5 август 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. **Едгард Кардељ**, с. р.

465.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за фондот
на обртните средства на стопанските организации
(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот из-
вршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ЗАДРУГИТЕ

I. На задругите и на задружните деловни соју-
зи (во натамошниот текст: задругите) кои до денот
на влегувањето во сила на оваа одлука започнале со
работење, обртни средства им се обезбедуваат со
заем за обртни средства, и тоа на начинот пропи-
сан со оваа одлука.

II. Банките и штедилниците (во натамошниот
текст: банката) ќе им одобрат им се обезбедуваат за ре-
довниот обем на нивното работење заем за обртни
средства.

Височината на заемот од претходниот став бан-
ката ќе ја утврди на тој начин што од вкупно одо-
брените кредити на задругите според состојбата на
денот на почетокот на применувањето на оваа одлу-
ка ќе ги одбие, и тоа:

1) кредитите одобрени за следните намени:

- а) за откуп на селскостопански производи, за
давање аванс за контрахираните количини селско-
стопански производи;
- б) за извозната и увозната дејност, за склади-
рање запаси и за приготвување на стоките за извоз;
- в) за обезбедување запасите на стоки во краи-
штата тешко пристапни за време на зимата;
- г) за обезбедување зимница;
- д) за покрите на загубите, и за санациони цели;
- е) за запасите на сировини, материјали, готови
производи односно стоки што ги надминуваат нор-
малните потреби, како и за запасите на некурентни
стоки;

е) за целите определени според посебни прописи
на Сојузниот извршен совет;

2) износите на ненаменски потрошените обртни
средства врз базата на книговодствената состојба
според билансот на задругите на 30 јуни 1957 годи-
на, и тоа:

а) износите на обртните средства потрошени
за инвестиции, ако со посебни сојузни прописи не
е регулирано поинаку;

б) износите на побарувањата од купувачи и од
други лица потем нормалниот срок од 30 дена за на-
плата, ако тие износи не се покриени со средствата
на поверителите што се водат како неизмирени об-
врски на задругите повеќе од 10 дена;

в) износите на загубите и кусоците, како и на
застарените и ненаплативите побарувања, ако не се
покриени со исправки на вредноста во пасивата.

III. Износот што останува потем одбивањата во
смисла на претходната точка, банката ќе им го одо-
бри на задругите како заем за обезбедување на
обртните средства за редовниот обем на работењето.

Заемот од претходниот став може да им се одо-
бри само на задругите што се кредитно способни во
смисла на важечките прописи за краткорочното кре-
дитирање.

IV. Интересот за заемот одобрен според оваа
одлука се плаќа по нормата од 6% годишно, а кро-
тот за враќање на заемот не може да биде подолг
од 20 години.

По исклучок од претходниот став, на делот
од заемот што се користи за селскостопанска про-
изводна дејност, се плаќа интерес по нормата од
2,5% годишно.

V. Давањето на заем според оваа одлука банка-
та може да го услови со гаранција од народниот одо-
бор на општината или од друга политичкотерито-
ријална единица.

VI. Одобрениот заем според оваа одлука задру-
гите ќе ѝ го отплатуваат на банката со годишни
отплати.

За износот на заемот според претходниот став,
заедно со средствата што ги издвојува задругата од
остварениот доход односно добивка, се зголемува
фонд на обртните средства на задругата.

VII. Ако задругата во фондот на обртните сред-
ства има износ на средствата поголем отколку што ѝ
е потребно за редовниот обем на нејзиното рабо-
тење, задругата може да го пренесе вишокот на
средствата во резервниот фонд.

Одлуката за пренесување на средствата од фон-
дот на обртните средства во резервниот фонд, во
смисла на претходниот став, ја донесува највисо-
киот орган на задругата.

VIII. Одредбите од Уредбата за фондот на обрт-
ните средства на стопанските организации, ако по-
инаку не е предвидено со оваа одлука или со друг
сојузен пропис, ќе се применуваат и на фондот на
обртните средства на задругите.

IX. Постапката околу обезбедувањето на обрт-
ните средства на задругите во смисла на оваа одлу-
ка, ќе се заврши најдоцна во срок од шест месеци
од денот на почетокот на применувањето на оваа
одлука.

X. Кредитите на задругите што не се опфатени
со заемот утврден според точ. II и III на оваа одлу-

ка, се сметаат како краткорочни кредити за кои се оклучуваат посебни договори со банката и се определуваат условите на користењето според одредбите од Уредбата за краткорочните кредити.

XI. На договорите за заемите што според оваа одлука ќе ги склучи банката со задругите не се плаќа данок на промет.

XII. Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, ќе донесе, по потреба, прописи за примена на оваа одлука.

XIII. Народната банка издава упатства за спроведување на оваа одлука кои се задолжителни за сите банки.

XIV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1957 година.

Р. п. бр. 299
5 август 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

466.

Врз основа на ставот 2 оддел 4 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАДРУГИТЕ И НА ДРУГИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1. Во Одлуката за давање кредити на членовите на задругите и на другите индивидуални селскостопански производители за унапредување на селскостопанското производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57), во точката 1 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат:

„Кредитите од претходниот став ќе им се одобруваат и на индивидуалните селскостопански производители — колонисти што уште не се здобиле со правото за располагање со доделеното им земјиште според членот 24 од Законот за аграрната реформа и колонизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/45, 24/46 и 21/56).

Покрај кредитите за намените наведени во ставот 1 под а) од оваа точка, на индивидуалните селскостопански производители — колонисти им се одобруваат и кредити за набавка на градежни материјали за изградба на економски згради и за набавка на работен добиток.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

2. Точката 5 се менува и гласи:

„Корисникот на кредитот плаќа интерес според нормата што ќе ја договори со давателот на кредитот.“

По исклучок од претходниот став, корисникот на кредит индивидуален селскостопански производител — колонист плаќа интерес по нормата која не може да биде поголема од 1% годишно, и тоа само на кредитите за набавка на градежни материјали за изградба на економски згради, за набавка на приплоден и работен добиток и за набавка на селскостопански машини и орудија.“

3. Во точката 6 се додава нов став 2, кој гласи:

„Кредитите што им се одобруваат на индивидуалните селскостопански производители — колонисти за набавка на градежни материјали за изградба на економски згради, се одобруваат со рок за враќање кој не може да биде подолг од 10 години.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

4. Во точката 12 на крајот од ставот 3 се додава нова реченица која гласи:

„Ако заемите им се одобруваат на задругите за ради кредитирање на индивидуалните селскостопански производители — колонисти за набавка на градежни материјали за изградба на економски згради, за набавка на приплоден добиток и работен добиток и за набавка на селскостопански машини и орудија, интересната норма на овие заеми на задругите не може да биде поголема од 0,5% годишно.“

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одобрување на инвестиционите заеми на индивидуалните селскостопански производители — колонисти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 298
5 август 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

467.

Врз основа на ставот 3 главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКО ГУБРЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. Во Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата, за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56) и Наредбата за дополние на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56) во точката II текстот под 1, 2 и 3 се менува и гласи:

1) вештачки гудриња од домашното производство:	Динари
а) суперфосфат 16%	9.000
б) суперфосфат 17%	9.500
в) суперфосфат 18%	10.500
г) амониумсулфат 20%	21.500
д) калциумцијанамид 20%	24.500
е) нитрофоскал (ЕРК) состав 8:8:8	22.000
е) кас (ХПК) состав 8:4:8	16.000
ж) хиперфосват — мелени сурови фосфати (28 — 30% P ₂ O ₅), вкупна фосфорна киселина, финока на мелењето 110 — 120	7.500
2) суровини од домашното производство:	
а) амониумнитрат 34%	32.000
б) амониумсулфат 20%	16.000
3) вештачки гудриња од увозот:	
а) чилска шалитра 16%	17.000
б) калкамонсалптер (нитромонкал) 20%	13.100
в) Томасова згура врз базата на 16% во лимонска киселина на топлива фосфорна киселина, што одговара на 18% од вкупната содржина на фосфорната киселина (P ₂ O ₅)	6.000
г) Калиева сол 40%	8.000
д) Калиев сулфат 46%	14.900

2. По влегувањето во сила на оваа одлука производителите на вештачки гудриња се должни на количините на суровини за производство на вештач-

ки губриња, чиј увоз е извршен или ќе се изврши со примена на увозниот коефициент 0,50, да ја уплатат разликата во цената меѓу цената добиена со примена на увозниот коефициент 0,50 и цената добиена со примена на увозниот коефициент 1,00.

Разликата во цената од претходниот став ќе се уплатува за количините на суровини увезени со примена на увозниот коефициент 0,50 што ќе се затекнат на запас кај производителите или од кои се произведени вештачките губриња затечени на запас кај производителите или кои по влегувањето во сила на оваа одлука ќе се увезат со примена на увозниот коефициент 0,50.

Разликата во цената од оваа точка производителите на вештачки губриња ќе ја уплатат кај банката во корист на сметката бр. 339495/1 „Регрес при купувањето на вештачко губре“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Р. п. бр. 296

5 август 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

Врз основа на членот 32 став 1 точка 4 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ИСПЛАТАТА НА АНУИТЕТИТЕ ДА ЈА ВРШАТ ОД СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД

1. Производните стопански организации што се занимаваат исклучиво или претежно со преработка на овошје и зеленчук, ануитетите по инвестиционите заеми можат да ги исплатуваат од расположивите средства на амортизациониот фонд за замена, што можат да ги користат според важечките прописи

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите да донесува поблиски прописи за примена на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Р. п. бр. 294

5 август 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

169

Врз основа на ставот 3 главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година Сојузниот извршен совет донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Во Наредбата за давање надоместок (регрес) при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/56) се вршат измени и дополнења, така што нејзиниот пречистен текст заедно со Спи-

сокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот да гласи:

НАРЕДБА

за давање надоместок (регрес) при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство

I. На селскостопанските производителни организации (селскостопански имоти и установи, економии, селански работни задруги, земјоделски задруги, специјализирани земјоделски задруги, задружни деловни сојузи што имаат селскостопански погони и вршат услуги со машини, како и сервисни станици), на водните заедници и на индустриските и трговските претпријатија што им вршат услуги со селскостопански машини на селскостопанските производители и на земјоделските задруги со цел на унапредување на селскостопанското производство (на фабриките за шеќер, масло, цикорија, на каделарите, на претпријатијата за преработка на селскостопански производи, на претпријатијата за промет на селскостопански производи, на семенските и слични претпријатија) и на рибарските организации — им се одобрува надоместок (регрес) при купувањето на селскостопански машини, справи и уреди (во натамошниот текст: опремата) од домашното производство, и тоа за:

- 1) трактори,
- 2) тракторски плугови,
- 3) тракторски дрлачи,
- 4) тракторски брани,
- 5) тракторски сеалки,
- 6) комбајни за жито,
- 7) тракторски самоврзачки,
- 8) тракторски гребала,
- 9) тракторски валјци,
- 10) тракторски расфрлувачи на арско губре,
- 11) тракторски приколички,
- 12) вршалки,
- 13) елеватори,
- 14) тракторски расфрлувачи на вештачки губриња,
- 15) моторни машини за селското стопанство,
- 16) лозјарски и визбарски справи,
- 17) машини за сушење овошје и зарзават,
- 18) прскалки и запрашувачи за заштита на растенијата (групи 1—5),
- 19) експлозивни мотори и агрегати,
- 20) уреди и апарати за механизација на житли и живинарници,
- 21) електрични огради за добиток,
- 22) уреди за храна за добиток,
- 23) уреди за наводнување и одводнување и машини за мелиорација,
- 24) трактори и приклучни машини од типот „Фергусон“, „Вендер“ и „Фијат“.

II. На стопанските организации од претходната точка и на индивидуалните селскостопански производители им се одобрува надоместок (регрес) при купувањето на запрешни и рачни селскостопански машини, справи и уреди (опрема), и тоа за:

- 1) еднобраздни плугови,
- 2) двобраздни плугови,
- 3) копачки и култиватори,
- 4) дрлачи и брани,
- 5) валјци,
- 6) сеалки,
- 7) расфрлувачи на вештачки губриња,
- 8) самоврзачки, косачки и одлагачи,
- 9) свртувачи и гребала,
- 10) роналки, прекрулачи, релкари и сечкари,
- 11) триери,
- 12) ветерници,
- 13) преси за сено и слама,
- 14) пилкалки и запрашувачи за заштита на растенијата (група 6—11).

III. Надоместокот (регресот) се одобрува само за оние групи и типови селскостопански машини, справи и уреди (опрема) од точ. I и II на оваа на-

редба што се наведени во Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот (во натамошниот текст: Список), кој е составен дел на оваа наредба.

Надоместокот (регресот) се признава во износите што се означени во Списокот.

IV. На стопанските организации од точката I при купувањето на резервни делови за опрема од точ. I и II и на индивидуалните селскостопански производители при купувањето на резервни делови за опрема од точката II им се одобрува надоместок (регрес) во височина од 45% од продажната цена на производителот односно од набавната цена на увозните претпријатија.

V. Врз основа на фактурите за извршеното купување надоместок (регрес) остваруваат:

1) стопанските организации од точката I — при купувањето на опрема и резервни делови за свои потреби;

2) продажците — при продажбата на опрема и резервни делови непосредно на индивидуални селскостопански производители.

VI. Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите ќе ги определи трошоците кои постојат покрај продажната цена на производителот на домашната опрема односно набавната цена на увозникот на резервни делови ја сочинуваат основницата за наплата на надоместокот (регресот) според оваа наредба.

VII. Стопанските организации од точката I не можат опремата од точката I и резервните делови за таа опрема, како ниту резервните делови од увозот за опрема од точката II купени во смисла на одредбите од оваа наредба, да ја пренесат на други организации и лица пред да му го вратат износот на одобриот регрес на фондот за регреси и дотации.

VIII. Кога корисниците на надоместокот (регресот) не ја користат опремата од точката I набавена со регрес за потребите на селскостопанското производство односно рибарството, се должни да го уплатат износот на остварениот регрес.

IX. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Решението за измени и дополнења на Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 27/57).

X. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 297

5 август 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зекович, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

СПИСОК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ МАШИНИ, СПРАВИ И УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
----------------	---	---------------------------------

I Трактори

1) Трактор „Задругар“ дизел П/2	1.510
2) Трактор „Гусеничар“ од типот ТГ-90 од 100 КС (Вендер)	5.945
3) Трактор „Гусеничар“ од типот ТГ-50 од 60 КС (Вендер)	3.280
4) Трактор „Гусеничар“ од типот ТГ-160 од 180 КС (Вендер)	12.350

II Тракторски плугови

1) $\frac{1}{2}$ бразди ПТ-3	
$\frac{1}{2}$ бразди „Задругар“ III ТП-II	
$\frac{1}{2}$ бразди хидрауличен плуг	70

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
----------------	---	---------------------------------

2) Двобразден плуг „Задругар“ — II ТРЗ-II	
Двобразден тракторски плуг ПД-2	57
3) Плуг чинијаш ПД-4	
Четвобразден тракторски плуг „Слон“ ТПС-4	142
4) Петобразден плуг „Слон“ ТПС-5	152
5) Плуг чинијаш ПД-6	218
6) Седумбразден плуг	123
7) Дискоген плуг-стрнијач	130

III Тракторски дрлачи

1) Автоматска тракторска дрлача „Брана 4“	
Дрлача четирикрилна	
Дрлача шестикрилна „Брана 6“	24
Дрлача обесена	
2) Дрлача дискосна со 32 диска	47

IV Брани

Тракторска брана синцирна	
Тракторска брана I	
Тракторска брана II	12

V Тракторски сеалки

Дваесетредна сеалка 20 x 6 „СТ-20“	171
------------------------------------	-----

VI Комбајни за жита

1) Комбајн „Masey Hariss“ „630“ зафат 1,6 м	1.425
2) Комбајн „Masey Hariss“ „780“ зафат 2,6 м	
Комбајн „Masey Hariss“ „780“ зафат 3 м	
Комбајн „Masey Hariss“ „780“ зафат 3,6 м	2.375

VII Тракторски самоврзачки

1) Самоврзачка С-20 со кардан	332
2) Самоврзачка С-20 обична	
Самоврзачка комбинувана С-12	285

VIII Тракторски гребала

Вочни тракторски гребала Г-27	62
-------------------------------	----

IX. Тракторски вајлци

1) Кембриц петделни П-11	76
2) Кембриц триделни П-111	47
3) Кембриц дводелни П-1111	38

X Тракторски расфрлувачи на арско губре

Расфрлувач ТР-3	
Расфрлувач РС-76	309

XI Тракторски приколички

1) Тракторска приколичка од 1,5 тона	95
2) Тракторска приколичка спрежна од 2 тони	
Земјоделска приколичка ПК-2а од 2 тони	128
3) Приколички тритонски обични и комбинувани	190
4) Приколички петтонски обични	285
5) Тритонски килер-приколички	285
6) Петтонски килер-приколички	475

XII Вршалки

1) Бувалка на тресало „Весна“ 340 мм	47
2) Бувалка на шпул 340 мм	24
3) Моторна вршалка „Слава“ 580 мм	142
4) Моторна вршалка „Зарија“ 550 мм	142
5) Вршалка тип 230	114
6) Вршалка тип 150	66
7) Вршалка тип 140	66
8) Вршалка тип 550	142
9) Вршалка тип 70 — рачна	9
10) Вршалка тип 660	285
11) Вршалка тип 1070	760
12) Вршалка тип ВЗК 1300	
Вршалка тип ИВ 1385	425

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална регресот ознака или спецификација)	Износ на во 000 динари
13)	Вршалка за сончоглед „Пољопривредник“	190
14)	Вложувач ИВ 1070 Вложувач ВЖ 1300 Вложувач ЈВ 1385	24
15)	Уред за детелина „Змај“	95
16)	Уред за ориз „Змај“	47
17)	Гнечка за слама „Змај“	190
18)	Пик-ап уред за комбајн „Змај“	123

XIII Елеватори

1)	Елеватор од 42 цола Елеватор за слама од 42 цола Елеватор за слама од 48 цола	133
2)	Елеватор за слама тип 54 цола	142
3)	Елеватор за крупна храна за добиток „Змај“ Елеватор за ситна храна за добиток „Змај“	237
4)	Елеватор СУЗ-ЕСС	43
5)	Елеватор „Вулкан I“	71
6)	Полжаест транспортер за жита ММ-152/153	81

XIV Тракторски расфрлувачи на вештачко гудре

	Расфрлувач РВ-77	119
--	------------------	-----

XV Моторни машини за селското стопанство

1)	Моторна сечка „Темпо“ Моторна сечка и чијалка Сечка комбинувана Сечка за силажа „Хојка“	90
2)	Моторна сечка и чијалка бр. 2 Моторна преса за сено МП-17	142
3)	Моторна сечка за репка со електричен мотор НС-120	47
4)	Универзална моторна мелница „Олт“ — КМ 3 Мелница за луцерка	133
5)	Мелница на чекани „Драва“ Мелница на чекани „МЧ-34“ Мелница на чекани „МЧ-20“ Мелница за храна за добиток	47
6)	Мелница на чекани помала „МЧ-14“ Мелница на чекани „МЧ-16“ Мелница на чекани со електричен мотор „Савиња“	24
7)	Мелница на чекани „МЧ-12“ Мелница на чекани „Сторж“	14
8)	Мелница за овошје	9
9)	Селектори моторни со запрашувач	85
10)	Моторен запрашувач „Ж“	38
11)	Моторна ронилка за пченка	76
12)	Моторна ронилка за пченка ККС	133
13)	Сортирач за компир	87

XVI Лозјарски и визбарски справи

1)	Моторна гнечалка за грозје 5 t/h „Јастребац“	665
2)	Преса за грозје	119
3)	Хидраулична преса од 600 l	285
4)	Хидраулична преса за грозје 3 t/h „Јастребац“	1.400
5)	Хидраулична преса „Херкулес“	128
6)	Пумпа за вино 15.000 lit/h	256
7)	Пумпа за вино 10.000 lit/h	107
8)	Пумпа за вино 6.000 lit/h	95
9)	Пумпа за вино рачна 2.500 lit/h	19

XVII Машини за сушење овошје и зарзават

1)	Сушара за сливи и зарзават 360 кг за 24 часа	208
2)	Сушара за сливи и зарзават 5.500 кг. компир за 24 часа	300
3)	Сушара за овошје и зарзават 12,5 до 15 тони овошје за 24 часа	6034

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална регресот ознака или спецификација)	Износ на во 000 динари
4)	Агрегат за сушење семенска хибридна пченка тип В-38-800 кг за 24 часа	643
5)	Агрегат за сушење семенска хибридна пченка тип В-63-1.300 кг за 24 часа	936

XVIII Прскалки и запрашувачи за заштита на растенијата

1)	Моторна овошна прскалка 300 l Моторна прскалка 300 l запрежна „Морава“ М-300 Моторна прскалка тип „Бисерка“ 300 l Моторна прскалка за хмељ „Савиња“ Моторен лозјарски агрегат „Виноградник“	256
2)	Моторна овошна прскалка 200 l Моторна прскалка запрежна 200 l „Морава“ М-200 Моторна прскалка „Бисерка“ 200 l	218
3)	Носен тракторски приклучок 200 l Моторна превозна прскалка 100 l „Морава“ М-100 Прскалка за шећерна репка спрежна Моторна прскалка лозјарска	133
4)	Превозна прскалка „Груда“ Моторен запрашувач ММ-50 Моторен запрашувач „Вулкан“ запрежно-преносен Запрашувач „Токсавер“	95
5)	Возни тракторски приклучок 400 l	190
6)	Рачна превозна прскалка „Ренета“ Рачна превозна прскалка „Похорна“ Рачна превозна прскалка 60 l „Морава“ М-60	27
7)	Прскалка против плевсли во житата „Морава“ М-40	12
8)	Преносна прскалка 50 l Овошна прскалка „Морава“ М-3	7
9)	Моторен запрашувач „Вулкан“ преносен	76
10)	Овоштарска прскалка „Бакар“ автомат М-54	4
11)	Овоштарска прскалка на туркање „Бакар“ оригинал	18

XIX Експлозивни мотори и агрегати

1)	Бензински мотор стабилен 5/6 КС „Савица“ 285	81
2)	Бензински мотор 3—4 КС „Савица“ 175	76
3)	Бензински тракторски мотор 6 цилиндра тип 01	256
4)	Дизел-мотор „Аран“ 7/9 КС Дизел-мотор 9/КС	128
5)	Дизел-мотор „Аран“ 52 20 КС стабилен и бродски	551
6)	Дизел-мотор „Аран“ 53 30 КС стабилен и бродски	636
7)	Дизел-мотор „Аран“ 40 КС стабилен и бродски	780
8)	Количка за „Аран“ дизел-мотори	22
9)	Електро-дизели и хидроагрегати за земјоделски имоти	617

XX Уреди и апарати за механизација на шталите и живинарниците

1)	Автоматска хранилка	22
2)	Апарат за вештачко молзење на крави НЕ/4—55 со бензински мотор Апарат за вештачко молзење на крави со 6 канти и со електричен мотор	427
3)	Апарат за вештачко молзење на крави со 6 канти со електричен и бензински мотор	513

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална регресот ознака или спецификација)	Износ на во 000 динари
4)	Апарат за молзење на крави на пасишта со електричен и бензински мотор	855
5)	Автоматско поило	7
6)	Електрични инкубатори	114
XXI Електрична ограда за добиток		
	Комплетна ограда	5
XXII Уреди за храна за добиток		
1)	Комплетен уред 1—2 вагона за 24 h	760
2)	Мешалки за храна за добиток	340
3)	Уред за силирање	304
4)	Уред за сушење детелина	427
XXIII Уреди за наводнување и одводнување и машини за мелиорација		
1)	Дождов агрегат пумпа 250/70 со дизел-мотор, цевки 310 м	760
2)	Дождов агрегат „Југо“	250
3)	Дождов агрегат за 10 ха тип „Агро“ 2 со мултипликатор и 600 м цевки — превозен	1.064
4)	Дождов агрегат за 10 ха пумпа 500/70 со електричен мотор — 600 м цевки — превозен	1.100
5)	Дождов агрегат за 20 ха пумпа „Агро“ 2 со мотор 880 м цевки со 5 распрскувачи	1.520
6)	Дождов агрегат за 20 ха пумпа „Агро“ 2 мултипликатор, 880 м цевки со 5 распрскувачи	1.406
7)	Дождов агрегат за 10 ха пумпа „Агро“ 2 погон со ременица од трактор, 600 м цевки	1.007
8)	Моторен пумпен агрегат АЕМ—Ц1	93
9)	Дождов агрегат тип Л—100	3.325
10)	Дождов агрегат „Супер“	6.460
11)	Апарат за вештачки дожд пумпа 500/70 со електричен мотор на количка со 300 м цевки 10 ха	783
12)	Пумпа 30—80 l со електричен мотор	47
13)	Пумпа 81—150 l со електричен мотор	93
14)	Пумпа 151—300 l со електричен мотор	114
15)	Пумпа 301—500 l со електричен мотор	190
16)	Пумпа 501—900 l со електричен мотор	209
17)	Пумпа 901—1500 l со електричен мотор	228
18)	Пумпа 1501—3000 l со електричен мотор	304
19)	Пумпа 3001—6000 l со електричен мотор	427
20)	Пумпа 6001 и повеќе l со електричен мотор	522
21)	Пумпа Q = 300 l/мин. H = 25 мет. со бензински мотор ТМЗ на количка, 8 распрскувачи од 0,75" и 100 м цевка Ø 70 мм	297
22)	Пумпа Q = 300 l/мин. H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 3 распрскувачи од 1,5" и 100 м цевка Ø 70 мм	423
23)	Пумпа Q = 300 l/мин. H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 3 распрскувачи од 1,5" и 200 м цевка Ø 70 мм	559
24)	Пумпа Q = 300 l/мин. H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 3 распрскувачи од 1,5" и 300 м цевка Ø 90 мм	732
25)	Пумпа Q = 300 l/мин. H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 3 распрскувачи од 0,5" и 400 м цевки, Ø 90 мм	885

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална регресот ознака или спецификација)	Износ на во 000 динари
26)	Пумпа Q = 300 l/мин. H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 1 распрскувач тип „Охрид“ и 100 м цевки Ø 70 мм	446
27)	Пумпа Q = 300 l/мин H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 1 распрскувач тип „Охрид“ и 200 мет цевка Ø 70 мм	566
28)	Пумпа Q = 300 l/мин. H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 1 распрскувач тип „Охрид“ и 300 м цевка Ø 90 мм	734
29)	Пумпа Q = 300 l/мин H = 50 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 1 распрскувач тип „Охрид“ и 400 м цевка Ø 90 мм	851
30)	Пумпа Q = 500 lit. м/мин H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка 12 распрскувачи од 0,75" и 150 м цевка Ø 90 мм	498
31)	Пумпа Q = 500 lit/м. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 12 распрскувачи од 0,75" и 300 м цевка Ø 110 мм	840
32)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 12 распрскувачи од 0,75" и 400 м цевка Ø 110 мм	1.035
33)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 8 распрскувачи од 1" и 150 м цевка Ø 90 мм	504
34)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 8 распрскувачи од 1" и 300 м цевка Ø 110 мм	815
35)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 8 распрскувачи од 1" и 400 м цевка Ø 110 мм	992
36)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 4 распрскувачи од 1,5" и 100 м цевка Ø 90 мм	443
37)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 4 распрскувачи од 1,5" и 200 м цевка Ø 90 мм	600
38)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 4 распрскувачи од 1,5" и 300 м цевка Ø 110 м	809
39)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 4 распрскувачи од 1,5" и 400 м цевка Ø 110 мм	967
40)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 2 распрскувачи тип „Охрид“ и 200 мм цевка од Ø 90 мм	637
41)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 2 распрскувачи тип „Охрид“ и 300 м цевка Ø 110 мм	845
42)	Пумпа Q = 500 l/мин. H = 35 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 2 распрскувачи тип „Охрид“ и 400 м цевка Ø 110 мм	1.020
43)	Пумпа Q = 1200 l/мин. H = 40 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 502 од 20/30 КС на количка, 30 распрскувачи од 0,75" и 400 м цевка Ø 110 мм	1.533

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари	Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
44/	Пумпа Q = 1200 л/мин. Н = 40 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 502 од 20/30 КС на количка, 20 распрскувачи од 1“ и 400 м цевка Ø 110 мм	1.552	63/	Пумпа Q = 960 л/мин. Н = 70 м со електромотор 18,5 KW, 3 распрскувачи тип „Перичник“ и 738 м цевка Ø 90 и 110 мм	1.208
45/	Пумпа Q = 1200 л/мин. Н = 40 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 502 од 20/30 КС на количка, 10 распрскувачи од 1,5“ и 250 м цевка Ø 110 мм	1.329	64/	Пумпа Q = 960 л/мин. Н = 70 и со електромотор на приколичка од 18,5 KW, 3 распрскувачи тип „Перичник“ и 738 м цевка Ø 90 и 110 мм	1.269
46/	Пумпа Q = 1200 л/мин. Н = 40 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 502 од 20/30 КС на количка, 10 распрскувачи од 1,5“ и 400 м цевка Ø 110 мм	1.522	65/	Пумпа Q = 1.200 л/мин. Н = 32 м на тракторски погон, 33 распрскувачи тип „Ринка“ без мотор и 402 м цевка Ø 70 и 90 мм	747
47/	Пумпа Q = 1200 л/мин. Н = 40 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 502 од 20/30 КС на количка, 4 распрскувачи тип „Охрид“ и 400 м цевка Ø 110 мм	1.675	66/	Пумпа Q = 1.200 л/мин. Н = 32 м со мултипликатор, 33 распрскувачи тип „Ринка“ и 402 м цевка Ø 70 и 90 мм	783
48/	Пумпа Q = 1.500 л/мин. Н = 60 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 503 од 30/45 КС на количка, 6 распрскувачи тип „Охрид“ и 600 м цевка Ø 110 мм	2.095	67/	Пумпа Q = 1.500 л/мин. Н = 40 со дизел-мотор „Торпедо“ тип 522 на приколичка со гумени тркала, 37 распрскувачи тип „Ринка“ и 450 м цевка Ø 90 и 110 мм	1.453
49/	Пумпа Q = 2.200 л/мин. Н = 60 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 504 од 40/60 КС на количка, 8 распрскувачи тип „Охрид“ и 1200 м цевка Ø 110 мм	3.312	68/	Пумпа Q = 1.500 л/мин. Н = 40 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 522 на приколичка со гумени тркала, 37 распрскувачи тип „Ринка“ и 450 м цевка Ø 70 и 90 мм	1.358
50/	Пумпа Q = 3.600 л/мин. Н = 30 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 503 од 30/45 КС на количка, 90 распрскувачи од 0,75“ и 1200 м цевка Ø 110 мм	2.809	69/	Пумпа Q = 2.500 л/мин. Н = 35 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 523 на приколичка со гумени тркала, 75 распрскувачи тип „Ринка“ и 870 м цевка Ø 90 и 110 мм	2.174
51/	Пумпа Q = 3.600 л/мин. Н = 30 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 503 од 30/45 КС на количка, 60 распрскувачи од 1“ и 1200 м цевка Ø 110 мм	2.822	70/	Пумпа Q = 2.500 л/мин. Н = 35 м со дизел-мотор „Торпедо“ тип 523 на приколичка со гумени тркала, 75 распрскувачи тип „Ринка“ и 1000 м цевка Ø 90 и 110 мм	2.570
52/	Пумпа Q = 900 л/мин. Н = 50 м без мотор (на тракторски погон) и 400 м цевка Ø 110 мм	906	71/	60 м цевка Ø 70 мм за агрегати за вештачки дожд	46
53/	Пумпа Q = 900 л/мин. Н = 50 м со електромотор 18 KW или на тракторски погон и 400 м цевка Ø 110 м	966	72/	60 м цевка Ø 90 мм за агрегати за вештачки дожд	55
54/	Пумпа Q = 500 л/мин. Н = 70 м без мотор (на тракторски погон) и 300 м цевка Ø 110 мм	656	73/	60 м цевка Ø 110 мм за агрегати за вештачки дожд	66
55/	Пумпа Q = 500 л/мин. Н = 70 м без мотор (на тракторски погон) и 400 м цевка Ø 110 мм	906	74/	60 м цевка Ø 130 мм за агрегати за вештачки дожд	93
56/	Пумпа Q = 500 л/мин. Н = 70 м со електромотор 18 KW или тракторски погон и 300 м цевка Ø 110 мм	735	75/	Распрскувач тип „Савица“	15
57/	Пумпа Q = 500 л/мин. Н = 70 м со електромотор 18 KW или тракторски погон и 400 м цевка Ø 110 мм	986	76/	Распрскувач тип „Перичник“	27
58/	Пумпа Q = 1500 л/мин. Н = 60 м без мотор (на тракторски погон) и 600 м цевка Ø 110 мм	1.651	77/	Распрскувач тип „Охрид“	30
59/	Пумпа Q = 380 л/мин. Н = 35 м со бензински мотор ТМЗ на подлога, 10 распрскувачи тип „Ринка“ и 162 м цевка Ø 70 и 90 мм	340	78/	Багер со лажица од 1 м ³ УБ-1 (без опрема)	8.520
60/	Пумпа Q = 500 л/мин. Н = 41 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 12 распрскувачи тип „Ринка“ и 186 м цевка Ø 70 и 90 мм	570	79/	Опрема за багер со лажица од 1 м ³ тип УБ-1:	
61/	Пумпа Q = 500 л/мин. Н = 41 м со дизел-мотор „Аран“ на количка, 12 распрскувачи тип „Ринка“ и 288 м цевка Ø 70 и 90 мм	754		а) комплетна височинска лажица	874
62/	Пумпа Q = 960 л/мин. Н = 70 м со мултипликатор за трактор М5-2, 3 распрскувачи тип „Перичник“ и 738 м цевка Ø 90 и 110 мм	991		б) комплетна длабинска лажица	846
				в) комплетна скреперска лажица	318
				г) комплетен факач	446
				д) решеткаста игла	247
				е) крањска котурача	47
				80/ Триреден браздаш обесен и за трактори	75
				81/ Скрепер на системот „Мискин“ за механика	237
				82/ Рамнач фин „Еверсман“ тип 12 ПЛ	340
				83/ Рамнач груб за дигање тркало со хидраулик	350
				Универзална рамка со хидраулик со две справи (4 подривачи и плуг за канали)	240

Ако регресот за агрегатите, апаратите и пумпи наведени во одредбите под 1—84 на оваа точка надминува 35% од продажната цена производителот на опрема, регресот може да се користи во височината од 35% од продажната цена на производителот на таа опрема.

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари	Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
XXIV. Спрежни плугови еднобраздни					
1)	Плуг „Звезда“		8)	Сеалка за пченка СК-90	23
	Плуг „Мирјасео“		9)	Сеалка за пченка СКК-3	27
	Плуг превртач „Јанез“		10)	Сеалка квадратна за пченка СКК-2	65
	Плуг превртач „ИКС“		11)	Сеалка за пченка СКИ-4	79
	Плуг „Јуно 10“	7	12)	Сеалка за шеќерна репка 4 X 16	40
			13)	Сеалка за шеќерна репка 5 X 16	43
2)	Плуг „Вила“ ПС-1		14)	Сеалка за пченка дворедна СК-2	
	Плуг „Змај“ ПС-2			Сеалка дворедна за пченка „Злата“	
	Плуг „Алфа“			Дворедна сеалка „Вера“	
	Плуг „Идеал“			Комбинирана машина за сеидба „Бал“	6
	Плуг „Рало“ I		15)	Сеалка дворедна за пченка „Лела“	
	Плуг „Истра“			Сеалка „Нада“	4
	Плуг „Јуно“ 7		16)	Сеалка за памук „Морава“	
	Плуг „Мато“ 6	8		Сеалка за памук едноредна „Универзал I“	
				Сеалка за памук дворедна „Македонка“	10
3)	Плуг „Кавакли“		XXX. Расфрлувачи на вештачки ѓубриња спрежни		
	Плуг превртач „Лука“		1)	Расфрлувач РТ-7 со 7 чинии	39
	Плуг „Буро 5“		2)	Расфрлувач РВ-74	35
	Плуг равњак „Ферхатовић“		3)	Расфрлувач РВ-75	40
	Плуг „Милка“		4)	Расфрлувач РТ-5	36
	Плуг „Расина 6“		5)	Расфрлувач спрежен „1300“	9
	Плуг „Томо 5“	4	6)	Расфрлувач спрежен „1600“	18
	Плуг „Рало 3“		XXXI. Самоврзачки, косачки и одлагачи		
4)	Плуг „Рало 2“		1)	Косачка „Победа“ ПП КО-13	
	Плуг „Мирјасео“ АТЛ-9011			Спрежна косачка 3,5 стопа КО-31	63
	Плуг „Коњух 2“		2)	Самоврзачка „Партизанка“ С-12	216
	Плуг превртач „Рало 2“		3)	Одлагач на жита „51“	3
	Плуг распорувач „Бачка“		XXXII. Свртувачи и гребала спрежна		
	Плуг лозјарски „Хисар“			Свртувачи на сено ОС-1 С	
	Плуг лозјарски „Султан“			Гребало со 36 ваби Г-16	
XXV. Спрежни плугови двобраздни				Гребало со 28 ваби Г-26	27
	Двобразден плуг П-2 Б-1		XXXIII. Роналки, прекрутачи, репкари и сечкари рачни		
	Двобразден плуг „Борта“		1)	Сечка за репка НС-120 а	
XXVI. Копачки и култиватори спрежни				Сечка „Јелка“	27
1)	Копач за компир П-32		2)	Сечка СБ-8	
2)	Култиватор за памук			Сечка за пченкојна „Весна“	
3)	Копач и загнувач „Дика“			Сечка со два ножа „Бубњара“	
	Копач и загнувач „Агро“			Сечка со два ножа мала	
	Култиватор „Пробок“			Рачка сечка „10“	
	Копачка за пченка „Кумулус“			Прекрутач и роналка „Далит“	
	Копачка за пченка „Расина 3“			Рачна роналка РК-3	5
	Копач со 7 мотичиња и со превртач „Мрган“		3)	Сечка со три ножа „Бубњара“	
	Копачка за пченка „Прогрес“			Сечка шварбача со 2 ножа англиски тип	
	Копач „Кобац“			Сечка „Бубњара“ голема	12
	Копачка за пченка КК-3		4)	Рачна ронилка РК-3	
	Копачка „Теа“			Ронилка РКУ	
	Култиватор „Подрапка“			Сечка репкара РВ	
	Копачка „Кумлук“			Сечка за репка „Бистра“	
	Копач и загнувач со 3 мотичиња			Сечка за репка моторна	
	Копач и загнувач со 6 мотичиња			Рачна ронилка за пченка РВЛ	4
	Копач и загнувач механизмиран		5)	Сечка ВФС	18
	Копач и загнувач тип „Партизан“	3	XXXIV. Тријери рачни		
XXVII. Дрлачи и брани спрежни			1)	Триер за чистење жита I	
1)	Четириделни дрлачи			Триер за чистење жита II	
	Триделни дрлачи			Полжаест триер I	
	Брани ливадски			Полжаест триер II	5
	Брани синџирни		2)	Триер за чистење жита ИТ-300	
	Ливадски дрлачи	4		Триер за чистење жита ИТ-150	27
	Чинијаста дрлачи	12	XXXV. Ветерници рачни		
XXVIII. Валјци спрежни			1)	Ветерница В-2	12
1)	Мазен валјак едноделен В-9	22	2)	Ветерница „Зеница“	
2)	Мазен валјак триделен В-8	40		Ветерница „Семберија“	9
XXIX. Сејачки спрежни и рачни			XXXVI. Преси за сено и слама рачни		
1)	Сеалка за жито со 8 реда	27		Преса за сено и слама „Зора“	
2)	Сеалка за жито со 12 реда	36			
3)	Сеалка за жито со 14 реда	40			
4)	Сеалка за жито со 16 реда	41			
5)	Сеалка за жито со 18 реда	48			
6)	Сеалка за жито со 20 реда	54			
7)	Сеалка за пченка троредна СКН-3	30			

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
----------------	---	---------------------------------

XXXVII. Трактори и приклучни машини тип „Фергусон“

Фергусон трактори		
Трактор Фергусон Т—20		570
Тракторски плугови Фергусон		
1) Трибраздни тракторски плуг од 10 цола	103	
2) Тракторски плуг двобразден од 12 цола	70	
3) Тракторски плуг еднобразден од 16 цола	55	
4) Тракторски плуг двобразден дискосен	94	
5) Плуг подривач	40	
Тракторски дрљачи Фергусон		
1) Обесена чинијаста дрљача од 7 цола	130	
2) Обесена чинијаста дрљача со назабени дискови 7 цоли	142	
3) Угодлива чинијаста дрљача	137	
4) Клинеста дрљача	58	
Култиватори Фергусон		
1) Култиватор СКЕ	65	
2) Култиватор со дискови и мотичница БКЕ—20	117	
3) Плевилка тракторска МКБА—21	55	
4) Култиватор НКЕ	65	
5) Разредувач на шеќерна репка Сеалки Фергусон	142	
1) Сеалка со можност за приклучување расфрлувачи на вештачко губре	166	
2) Приклучок за растурање на вештачко губре на сеалка	107	
3) Уред за садење компир Косачка Фергусон	44	
1) Косачка од 5 стопи	118	
2) Косачка од 6 стопи	122	
Други приклучни уреди од системот Фергусон		
1) Разгрнувач на земја	63	
2) Расфрлувач на арско губре	223	
3) Висок натоварувач	190	
4) Натоварувач на арско губре	77	
5) Тракторски вили поставени одзади	57	
6) Вадилица за компир	103	
7) Рамнач обесен	83	
8) Приколичка тритонска кипер	226	
9) Дупчалка за дупки од 6 цола	70	
10) Дупчалка за дупки од 9 цола	72	
11) Дупчалка за дупки од 12 цола	72	
12) Дупчалка од 18 цола	79	
13) Вадилица за репка	66	
14) Секач за репкини глави	80	

XXXVIII. Трактори и приклучни машини тип „Фиат“

1) Трактор М-25 ОСД	1.585
2) Тракторска прскалка ИБ—2	268
3) Трибразден плуг ТРС—25	95
4) Повеќебразден плуг ЕВС—27	112

XXXIX. Уреди за маслинарство

Хидраулична супер-преса „Јадранка“ — Т—П—С	1.425
--	-------

476.

Врз основа на членот 63, 69, 82, 85 и 142 во врска со членот 151 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет и по прибавено мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ШТО СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1957 ГОДИНА ГО ИЗДВОЈУВААТ ЗА СВОИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ВО ВИСОЧИНА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

А. Утврдување делот од доходот за општествените инвестициони фондови

I. Селскостопанските организации од членот 80 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации (во натовошниот текст: Уредбата) го утврдуваат делот од доходот што се издвојува на име придонес за општествените инвестициони фондови со примена на определената норма врз доходот отфарен во 1957 година, а кој придонес во смисла на чл. 142 од Уредбата го внесуваат во 1957 година на својот инвестиционен фонд.

За индустриските погони на селскостопанските организации од членот 80 став 2 на Уредбата, чиј вкупен приход се распределува според одредбите од главата III на Уредбата, се утврдува посебна норма на придонесот за општествените инвестициони фондови според одредбите од Наредбата за утврдување делот од доходот што стопанските организации во 1957 година го уплатуваат во општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).

Селскостопанските организации кои во свој состав имаат индустриски погони чиј вкупен приход се распределува според одредбите од главата II на Уредбата, нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за тие погони ја утврдуваат според одредбите од Наредбата за утврдување на придонесот за резервниот фонд, на придонесот за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање и на делот од добивката за буџетите за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).

II. Нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови се утврдува врз основа на податоците од завршната сметка на селскостопанската организација за 1956 година по која е донесено решението според членот 33 став 2, односно што молкома е прифатена во смисла на членот 33 став 1 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56).

Ако во врска со поднесената завршна сметка за 1956 година не е донесено решение до 31 јули 1957 година, нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови се утврдува привремено врз основа на податоците од завршната сметка за 1956 година одобрена од страна на работничкиот совет, односно од надлежниот орган на управувањето на селскостопанската организација.

Ако завршната сметка за 1956 година не е одобрена до рокот од претходниот став ниту од работничкиот совет, односно од надлежниот орган на управувањето, издвојувањето на делот од доходот што се уплатува на име придонес за општествените

инвестициони фондови ќе се врши привремено со примена на нормата што се утврдува врз основа на податоците од извештајот за периодичната пресметка за целата 1956 година во смисла на одредбите од членот 54 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година.

III. Нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови претставува сразмера — процентуален однос на половината од коригираниот остаток од доходот за 1956 година спрема коригираниот вкупен доход за 1956 година, или спрема катастарскиот приход од земјиштето, што зависи од тоа дали издвојувањето на придонесот за општествените инвестициони фондови се врши во смисла на членот 63 или народниот одбор на општината определил ова издвојување да се врши спрема катастарскиот приход по членот 85 од Уредбата.

Нормите од претходниот став се утврдуваат по следните формули, и тоа:

1) селскостопанските организации што ја применуваат нормата врз остварениот доход во 1957 година по формулата I:

$$\% = \frac{\text{коригираниот остаток од доходот за 1956 г. X 50}}{\text{коригираниот вкупен доход за 1956 г.}}$$

2) селскостопанските организации што ја применуваат нормата врз катастарскиот приход од земјиштето во 1957 година по формулата II:

$$\% = \frac{\text{коригираниот остаток од доходот за 1956 г. X 50}}{\text{катастарскиот приход од земјиштето за 1956 г.}}$$

IV. Како коригиран остаток од доходот за 1956 година се подразбира во смисла на претходната точка, износот што се добива кога коригираниот вкупен доход за 1956 година ќе се намали за износот на исправените вкупни лични доходи за 1956 година.

V. Коригираниот вкупен доход за 1956 година во смисла на претходната точка од оваа наредба, претставува доход остварен во 1956 година исправен за разликите што произлегуваат од промените на економските инструменти и од другите сојузни прописи што важат за распределбата на вкупниот приход на селскостопанските организации во 1957 година во однос на економските инструменти и прописите што важеле за распределбата на вкупниот приход во 1956 година.

VI. Како доход остварен во 1956 година од страна на селскостопанските организации, во смисла на оваа наредба, се подразбира доходот остварен во 1956 година, утврден во смисла на членот 63 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНР“, бр. 10/56), намален за:

- 1) интересот на обртните средства;
- 2) данокот на промет;
- 3) земјарината;
- 4) придонесите и членарините;
- 5) ануитетите по долгорочните кредити;
- 6) придонесот за резервниот фонд.

VII. Заради изнаоѓање на коригираниот вкупен доход за 1956 година доходот остварен во 1956 година и намален по претходната точка се исправува, и тоа:

- 1) се зголемува:

а) за разликата меѓу ануитетите по инвестиционите заеми за 1957 година и ануитетите по таквите заеми за 1956 година, ако ануитетите за 1957 година се помали од ануитетите за 1956 година, или во смисла на чл. 83 од Уредбата се плаќаат во 1957 година на товар на средствата од амортизациониот фонд на селскостопанската организација, а во 1956 година се подмирувани на товар на остварениот доход;

б) за износот на теренските додатоци остварени во 1956 година;

в) за разликата настаната поради намалувањето на нормата на земјарината што важела за 1956 година во однос на нормата што важи за 1957 година;

г) за разликата настаната меѓу придонесот за кадрови во стопанството пресметан за 1956 година и тој придонес пресметан по нормата што важи за 1957 година врз износот на исправените вкупни лични доходи за 1956 година, ако износот на придонесот за 1956 година е поголем од износот пресметан по нормата што важи за 1957 година;

- 2) потоа се намалува:

а) за разликата меѓу ануитетите по инвестиционите заеми за 1956 година и ануитетите по таквите заеми за 1957 година, ако ануитетите за 1957 година се поголеми од ануитетите за 1956 година, или во смисла на членот 63 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНР“, бр. 10/56 — во натамошниот текст: Уредбата од 1956) се платени во 1956 година на товар на средствата од амортизациониот фонд, а во 1957 година се покриваат непосредно на товар на вкупниот приход;

б) за разликата настаната меѓу придонесот за кадрови во стопанството пресметан по нормата што важи за 1957 година врз износот на исправените вкупни лични доходи за 1956 година, од една страна, и фактично пресметаниот придонес за 1956 година, од друга страна, ако износот на придонесот пресметан по нормата што важи за 1957 година е поголем од фактично пресметаниот придонес за 1956 година.

VIII. Како износ на исправените вкупни лични доходи за 1956 година, во смисла на оваа наредба, се подразбираат следните нето лични примања и придонеси:

1) наголемените плати според тарифните ставови во 1956 година за сите работници чии плати се пресметувани според тарифните ставови по време односно по ефект, како и зголемените плати по единица на производ, ако селскостопанската организација за приносите пристигнати во 1956 година вршела плаќање по единица на производ;

2) издатоците што се признавани како плати вклучително и платите на сезонските работници пресметани врз основа на договор со селскостопанската организација, а не според тарифните ставови;

3) коригираните плати над платите според тарифните ставови за 1956 година, ако селскостопанската организација за пристигнатите приноси во 1956 година не вршела плаќање по единица на производ;

4) надоместоците и платите што во 1956 година ги товареле вонредните расходи, освен надоместоците и платите за изминатите деловни години;

5) надоместоците наместо плата за првите седум дена неспособност за работа за време болест или повреда на работниците и надоместоците за одвоен живот;

6) издатоците за стручно оспособување или усовршување за потребите на стопанската организација, без оглед дали оспособувањето или усовршувањето се врши во самата селскостопанска организација или надвор од неа, во земјата или во странство, ако стручното оспособување или усовршување е започнато до 31 декември 1956 година;

7) стипендиите на студентите и на учениците на средните училишта по договорите склучени до 31 декември 1955 година;

8) теренските додатоци кои во 1956 година ги товареа материјалните и режиските трошоци;

9) придонесот за социјално осигурување пресметан по нормата од 38% врз вкупниот износ на исправените лични примања на постојаните работници на селскостопанските организации за 1956 година, односно пресметан според важечката намалена општа норма врз вкупниот износ на личните примања

на сезонските селскостопански работници за 1956 година;

10) придонесот за станбена изградба пресметан по нормата од 2% врз вкупниот износ на исправените лични примања на постојаните работници за 1956 година;

11) придонесот за буџетите од личните доходи пресметан со примена на просечната норма врз вкупниот износ на исправените лични примања за 1956 година, без оглед дали на тие примања е пресметуван посебен придонес за буџетите од платите или не.

Просечната норма на овој придонес се пресметува од односот на пресметаниот придонес за буџетите од личните доходи за 1956 година, спрема износот на личните доходи за истата година за која е пресметан тој придонес, и тоа по одбиток на придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба на истите примања. Пресметувањето на просечната норма се врши по формулата III:

$$\% = \frac{\text{придонесот за буџетите од личните доходи за 1956 г.} \times 100}{\text{вкупните лични доходи минус (придонесот за буџетите од личниот доход + придонесот за социјално осигурување + придонесот за станбена изградба)}}$$

IX. Како плати според тарифните ставови во 1956 година се подразбираат платите на постојаните и сезонските работници на селскостопанската организација, што се пресметани според тарифните ставови по време односно по ефект, по одбиток на посебниот придонес за буџетите од платите.

Како зголемени плати според тарифните ставови од претходната точка под 1) се подразбира збирот на вкупните него плати пресметани според тарифните ставови во нивото на тарифните ставови од тарифниот правилник на селскостопанската организација за 1956 година наголемени според одредбите од одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, заедно со додатоките според членот 31 став 1 под б) на Уредбата од 1956 г. со додатокот од 500 динари месечно на едно лице според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55).

Зголемувањето на тарифните ставови од 1956 година според претходниот став се врши со примена на процентот од 7% врз вкупните плати според тарифните ставови во 1956 година.

Како наголемени плати по единица на производ од претходната точка под 1) се подразбира вкупниот износ на него платите пресметани врз приносите пристигнати во 1956 година ако селскостопанската организација вовела плаќање по единица производ, зголемен со примена на процентот од 7%.

X. Коригираните плати над платите според тарифните ставови за 1956 година се пресметуваат на тој начин што се зголемува за 25% остатокот на доходот од 1956 година кој е пресметан во смисла на членот 63 став 3 на Уредбата од 1956 година по тем неговото претходно намалување за износот на платите и издатоците што се признавани како плати според членот 31 од истата уредба, заедно со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба.

Износот на коригираните плати над платите според тарифните ставови, пресметан според претходниот став, не може да биде помал од 10% ниту поголем од 20% од збирот на наголемените плати од претходната точка и коригираните плати над платите според тарифните ставови од претходниот став на оваа точка.

XI. Изнаоѓањето на исправените вкупни лични доходи за 1956 година се врши на образците „АП-1“

— Спецификација на личните примања на работниците за 1956 година. „АП-2“ — Податоци за личните доходи на работниците за 1956 година и „БП-1“ — Утврдување на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година. Тие образци се составен дел од оваа наредба.

Селскостопанските организации ги пополнуваат сите три образци од претходниот став, без оглед дали во завршната сметка за 1956 година искажаале добивка или загуба.

XII. Образецот „АП-1“ — Спецификација на личните примања на работниците за 1956 година, се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 4 и 5 се внесуваат книговодствените податоци од соодветните аналитички конта означени во колоната 2;

2) во колоната 6 на првиот дел од образецот се внесува соодветниот износ на посебниот придонес за буџетите од платите пресметан по просечната норма на личните примања од колоната 5 што му биле подложни на овој придонес во 1956 година според одредбите од Одлуката за распределба на делот од доходот за плати, за аконтажите на платите и за пресметување на посебниот придонес на буџетите од платите на работниците и службениците на селскостопанските организации и Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56).

Просечната норма од претходниот став претставува сразмера — процентуален однос меѓу вкупниот износ на посебниот придонес за буџетите од платите што е пресметан за 1956 година и искажан во колоната 6 под ред. бр. 29 и вкупните лични примања од колоната 5 на кои е пресметан тој придонес.

Оваа норма се утврдува по формулата IV:

$$\% = \frac{\text{вкупниот износ на посебниот придонес за буџетите од платите за 1956 година} \times 100}{\text{вкупниот износ на личните примања за 1956 г.}}$$

3) во колоната 7 на првиот дел од образецот се внесува нето износот на личните примања, т. е. разликата меѓу износите од колоните 5 и 6;

4) под ред. бр. 1 се внесуваат платите прокнижени на аналитичкото konto 281 — Плати според тарифниот став, а кои претставуваат плати на постојаните работници;

5) под ред. бр. 2 се внесуваат платите на постојаните работници пресметани по единица на производ и прокнижени на аналитичкото konto 281 — Плати според тарифниот став;

6) под ред. бр. 3 се внесуваат платите на сезонските работници, ако се пресметани според тарифниот став и прокнижени на аналитичкото konto 281 — Плати според тарифниот став;

7) под ред. бр. 4 се внесуваат платите на сезонските работници, ако се пресметани по единица на производ и прокнижени на аналитичкото konto 281 — Плати според тарифниот став;

8) под ред. бр. 5 се внесуваат платите на сезонските работници, ако се пресметани врз основа на слободно склучена спогодба и прокнижени на аналитичкото konto 281 — Плати според тарифниот став;

9) под ред. бр. 8 се внесуваат примањата на работниците на селскостопанските организации означени во точка IV став 3 под 3) од Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите;

10) под ред. бр. 15 се внесуваат другите издатоци што се признаваат како плати, како на пример, издатоците за стручно оспособување и усовршување според членот 133 од Уредбата од 1956 г.;

11) под ред. бр. 29 збирот на кол. 5 дава вкупен износ на личните примања за 1956 година, т. е.

Селскостопанска организација _____

Образец „АП—1”

НР _____

Околија _____ општина _____

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА

(зо полни износи — без пари)

Ред. бр.	Број на контото	О П И С	Претколона	Главна колона	Посебен придонес за буџетите од платите	Нето износ (5 минус 6)
1	2	3	4	5	6	7
I Д е л						
1.	281	Плати според тарифните ставови на постојаните работници		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2.		Плати според единицата производ на постојаните работници				
3.		Плати според тарифните ставови на сезонските работници		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4.		Плати по единица на производ на сезонските работници				
5.		Други плати на сезонските работници	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
6.	282	Награди за работа на учениците во стопанството	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
7.	283	Надоместоци за платите за време годишниот одмор и во дните на државни празници како и надоместоци за неискористен одмор	XXXXXXXXXX			
8.		Повремени хонорари и слични примања на персоналот на селскостопанската организација		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
9.		Плати на странските стручњаци, и тоа:				
10.		а) дел кој му одговара на износот на платите на домашните работници				
11.		б) дел кој го преминува износот на платите на домашните работници	XXXXXXXXXX			
12.	283	Хонорари на надворешните соработници, други постојани и повремени хонорари, надоместоци од случај до случај		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
13.	283	Надоместоци за работа на студентите и учениците на средни стручни училишта што се наоѓаат на практична работа во селскостопанската организација		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
14.		Надоместоци на странските студенти врз основа на спогодбата за размена на студенти		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
15.		Други издатоци што според сојузните прописи се признаваат како плати			XXXXXXXXXX	
16.	284	Плати над платите според тарифните ставови:				
17.		а) од остварениот доход	XXXXXXXXXX			
18.		б) од други извори	XXXXXXXXXX			
19.	285	Награди и премии:				
20.		а) од остварениот доход	XXXXXXXXXX			
21.		б) од други извори	XXXXXXXXXX			
22.	286	Надоместоци наместо плата за првите 7 дена болување	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
23.		Надоместоци за одвоен живот	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
24.		Стипендии на студенти и на ученици на средни училишта и слично	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
25.	287	Плати и надоместоци за работа предизвикана од случаите на виша сила (поплави, одронување земјишта и сл.)		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
26.		Надоместоци на платите за време прекинот на работата во износите во кои се исплатуваат, а најмногу до 70% од тарифните ставови		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
27.		Надоместоци на платите за време отстранувањето од работа ако се исплатени на товар на селскостопанската организација		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
28.		Други плати и надоместоци што ги товарат вонредните расходи и слично				
29.		ВКУПНО				

1	2	3	4	5	6	7
II Д Е Л						
30.	422	Теренски додатоци	XXXXXX		XXXXXXXXXX	
III Д Е Л						
31.	23	Придонес за социјално осигурување над нормата на вкупниот придонес определена со сојузниот општествен план		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
32.	23	Придонес за социјално осигурување поради порастот на бројот и траење на болувањето поради недостатошно спроведени здравствени и технички мерки (додаток на придонесот)			XXXXXXXXXX	

1957 година

во

Директор,

Претседател на Управниот одбор,

Раководител на книговодството,

износ на побарувачката страна на синтетичкото konto 28 — Пресметани плати, намален за износот на аналитичкото konto 283 — Лични примања за изминатата година.

Збирот на колоната 6 дава вкупен износ на посебниот придонес за буџетите од платите за 1956 година, прокнижен на посебното аналитичко konto 24 — Обврски за покритие на придонесот за општествената заедница (посебен придонес за буџетите од платите).

Збирот на колоната 7 ја дава разликата меѓу збирот на кол. 5 и збирот на кол. 6:

12) под ред. бр. 30 се внесува вкупниот износ на теренските додатоци остварени во 1956 година;

13) под ред. бр. 31 се внесува вкупниот износ на зголемиот придонес за социјално осигурување што во 1956 година е пресметан на сите плати освен на платите над платите според тарифните ставови;

14) под ред. бр. 32 се внесува вкупниот износ на додатокот на придонесите за социјално осигурување кој според одредбите од точ. I под 11) од Одлуката за употреба на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 19/56 и 32/56) во 1956 година е подмирен на товар на средствата за самостојно располагање.

XIII. Образецот „АП-2“ — Податоци за личните доходи на работниците за 1956 година го пополнуваат селскостопанските организации со податоците од колоната 7 на образецот „АП-1“, и тоа на следниот начин:

1. под ред. бр. 1 — од ред. бр. 2 на образецот „АП-1“;

2. под ред. бр. 2 — од ред. бр. 4 на образецот „АП-1“;

3. под ред. бр. 3 — од ред. бр. 7 на образецот „АП-1“, со тоа што во колоната 4 на образецот „АП-2“ се внесува збирот на износите искажани во колоната 3 од овој образец под ред. бр. 1 до 3;

4. под ред. бр. 4 под а) се внесува износот на просечното зголемување добиен со примена на процентот од 7% врз збирот на износите од колоната 3 под ред. бр. 1 и 3, а под б) се внесува износот на просечното зголемување добиен со примена на процентот од 7% врз износот од колоната 3 под ред. бр. 2;

5. под ред. бр. 5 се внесува збирот на износите искажани во колоната 4 под ред. бр. 3 и 4, кој претставува наголемени плати според тарифниот

став, односно по единица на производ во смисла на одредбите од точката IX на оваа наредба;

6. под ред. бр. 6 — од ред. бр. 17 на образецот „АП-1“;

7. под ред. бр. 7 во кол. 3 — од ред. бр. 20 на образецот „АП-1“, а во кол. 4 — збирот на износите искажани во колоната 3 под ред. бр. 6 и 7;

8. под ред. бр. 8 се внесува делот од доходот наменет за плати над платите според тарифните ставови што селскостопанската организација при конечната распределба на остварениот доход во 1956 година го издвоила за средства за самостојно располагање, односно не го книжила во корист на аналитичките conta 284 — Плати од добивката, односно плати над платите според тарифниот правилник, или 265 — Награди и премии;

9. под ред. бр. 9 и 10 во текстот на кол. 2 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми врз платите на постојаните работници (40% и 2%) врз износот под ред. бр. 11, додека во колоната 3 се внесува збирот на овие износи;

10. под ред. бр. 12 се внесува износот на придонесот за буџетите од платите пресметан со примена на просечната норма по формулата IV од точката XII на оваа наредба врз износот искажан под ред. бр. 11, а во кол. 4 — разликата меѓу износите искажани под ред. бр. 11 и 12 од колоната 3;

11. под ред. бр. 14 се внесува зголемувањето во височина од 25% од износот искажан под ред. бр. 13;

12. под ред. бр. 15 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 13 и 14;

13. под ред. бр. 16 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 5 и 15 кој претставува вкупен наголемен износ на сите плати за 1956 година во смисла на точката VIII од оваа наредба;

14. под ред. бр. 17 се внесува процентот добиен со ставање во процентуален однос на наголемиот износ на платите над платите според тарифните ставови за 1956 година од ред. бр. 15 со вкупниот зголемен износ на сите плати за 1956 година од ред. бр. 16.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали со коректура на втората ако третата децимала е 5 или поголем број;

15. под ред. бр. 18 се внесува процентот искажан под ред. бр. 17 ако тој процент е поголем од 10 или помал од 20. Ако процентот под ред. бр. 17 е помал од 10%, тогаш под ред. бр. 18 се внесува 10%, а ако е поголем од 20 — се внесува 20%;

16. под ред. бр. 19 се внесува износот добиен по формулата V:

$$\text{износот} = \frac{\text{вкупниот, наголемен износ на сите плати од ред. бр. 16} \times \text{процен. утврден под ред. бр. 18}}{100}$$

Овој износ искажуван во цели динари со коректура на единицата ако пресметаната прва децимала е 5 или поголем број, ги претставува коригираните плати над платите според тарифните ставови во 1956 година во смисла на точката X од оваа наредба;

17. под ред. бр. 21 — од ред. бр. 10 на образецот „АП-1“;

18. под ред. бр. 22 — од ред. бр. 28 на образецот „АП-1“;

19. под ред. бр. 24 — од ред. бр. 23 на образецот „АП-1“;

20. под ред. бр. 25 — во колоната 3 — од ред. бр. 30 на образецот „АП-1“, а во колоната 4 — збирот на износите искажани под ред. бр. 24 и 25 од овој образец;

21. под ред. бр. 27 се внесува износот на придонесот за социјално осигурување на сезонските работници, кој се пресметува со примена на нормата на придонесот за социјално осигурување, која во 1957 година важи на територијата на народната република во која е седиштето на односната селскостопанска организација. Оваа норма се внесува во текстот на кол. 2, и се пресметува на износите на примањата на сезонските работници на селскостопанската организација во 1956 година искажани под ред. бр. 2 и 4 под б);

22. под ред. бр. 28 и 29 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми (38% и 2%) врз примањата што се сметаат како примања на постојаните работници на селскостопанската организација. До износот на овие примања се доаѓа на тој начин што од износот под ред. бр. 23 ќе се одземе збирот на износите под ред. бр. 2 и 4 под б);

23. под ред. бр. 31 во текстот под 2 се внесува просечниот процент на придонесот за буџетите од личниот доход по формулата III од точ. VIII на оваа наредба, а во колоната 4 — износот добиен со примена на тој процент врз збирот искажан под ред. бр. 26. Овој процент се искажува најмногу со 2 децимали со коректура на втората ако третата децимала е 5 или поголем број;

24. под ред. бр. 34 — од ред. бр. 11 на образецот „АП-1“;

25. под ред. бр. 35 — од ред. бр. 5 на образецот „АП-1“;

26. под ред. бр. 36 — од ред. бр. 15 на образецот „АП-1“;

27. под ред. бр. 37 — од ред. бр. 24 на образецот „АП-1“;

28. под ред. бр. 38 до 40 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба пресметани на износите под ред. бр. 33 до 37 освен 35, земајќи ги при тоа во оглед само оние износи кои според важечките прописи им подлежат на тие придонеси, и тоа со примена на нормите што важат во 1957 година;

29. под ред. бр. 41 — од ред. бр. 22 на образецот „АП-1“;

30. под ред. бр. 42 — од ред. бр. 32 на образецот „АП-1“;

31. под ред. бр. 43 — збирот на износите искажани под ред. бр. 32 — 42 кој претставува исправен вкупен лични доходи за 1956 година во смисла на одредбите од точката VIII на оваа наредба;

XIV. Образецот „БП-1“ — Утврдување на нормата на придонесот за општествените инвестициони

фондови за 1957 година се пополнува на следниот начин:

1. под ред. бр. 1 се внесува остварениот доход искажан под ред. бр. 6 од образецот 4б — Утврдување и распределба на вкупниот приход за 1956 година од завршната сметка на селскостопанската организација за 1956 година.

Селскостопанската организација која во завршната сметка за 1956 година искажала негативен доход, т.е. чиј остварен вкупен приход не бил достаточен да ги покрие материјалните трошоци и амортизациите, ќе го стави под овој реден број износот на искажаниот негативен доход и ќе ги подвлече зборовите „негативен доход“, а ќе го пренесе зборот „доход“, заради видно истакнување на овој податок;

2. под ред. бр. 2 до 7 се внесуваат податоците за издвојувањата кои во 1956 година се вршени на товар на доходот, додека во 1957 година се вршат непосредно на товар на вкупниот приход пред утврдувањето на доходот;

3. под ред. бр. 4, 5 и 6 се внесуваат фактичните износи на земјарината, придонесите и членарините, како и на ануитетите утврдени при распределбата на вкупниот приход остварен во 1956 година, со тоа што дополнително во овој образец се вршат исправки на внесените износи;

4. под ред. бр. 7 во кол. 3 се внесува износот на придонесот за резервниот фонд во 1956 година, а во колоната 4 — збирот на износите од колоната 3 под ред. бр. 2 до 7;

5. под ред. бр. 8 се внесува износот на доходот на селскостопанската организација остварен во 1956 година кој е утврден во смисла на точ. VI од оваа наредба.

Овој доход е позитивен ако износот под ред. бр. 1 бил позитивен, и ако тој износ е поголем од збирот на износите под ред. бр. 2 до 7. Ако износот под ред. бр. 1 бил негативен доход, или ако бил позитивен, но помал од збирот на износите под ред. бр. 2 до 7, доходот под ред. бр. 8 е негативен и се означува со знакот „—“;

6. под ред. бр. 9 се внесуваат разликите поради намалување на ануитетите во смисла на одредбите од точката VII — 1 под а) од оваа наредба;

7. под ред. бр. 10 се внесува износот на теренските податоци од ред. бр. 30 на образецот „АП-1“;

8. под ред. бр. 11 се внесува разликата поради намалување на земјарината во смисла на одредбите од точката VII—1 под в) на оваа наредба;

9. под ред. бр. 12 во колоната 3 се внесува разликата поради намалувањето на придонесот за кадрови во смисла на одредбите од точ. VII—1 под е) на оваа наредба, а во колоната 4 — збирот на износите искажани под ред. бр. 9 до 12 од колоната 3;

10. под ред. бр. 13 се внесува збирот на позитивните износи искажани под ред. бр. 8 и 12 од колоната 4, односно разликата меѓу позитивниот износ под ред. бр. 12 и негативниот под ред. бр. 8. Ако негативниот износ под ред. бр. 8 е поголем од позитивниот износ под ред. бр. 12, тогаш под ред. бр. 13 и 22 се става зборот „нема“, а редните броеви 14 до 21 не се пополнуваат;

11. под ред. бр. 14 се внесува износот на разликата поради зголемувањето на ануитетите во смисла на точката VII—2 под а) од оваа наредба;

12. под ред. бр. 15 во кол. 3 се внесува износот на разликата поради зголемувањето на придонесот за кадрови во смисла на точката VII—2 под б) од оваа наредба, а во кол. 4 — збирот на износите искажани под ред. бр. 14 и 15;

13. под ред. бр. 16 се внесува остатокот меѓу износот искажан под ред. бр. 13 и износот под ред. бр. 15 кој претставува коригиран вкупен доход за 1956 година во смисла на точката V од оваа наредба.

Селскостопанската организација што под ред. бр. 15 искажала износ поголем од износот под ред.

Образец „АП—2”

Селскостопанска организација

НР

Околија

општина

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА

(во полни износи — без пари)

Ред. бр.	О П И С	Претколона	Главна колона
1	2	3	4
1.	Плати на постојаните работници според тарифниот став односно по единица на производ, заедно со зголемувањето од 500 дни.		XXXXXXXXXX
2.	Плати на сезонските работници според тарифниот став односно според единицата производ (освен платите според посебни договори, ред. бр. 3 ^а)		XXXXXXXXXXXX
3.	Надоместоци на платите за време годишниот одмор и во дните на државни празници, како и надоместоци за неискористен годишен одмор		
4.	7% просечно зголемување: а) на износот под ред бр. 1 и 3 б) на износот под ред. бр. 2		XXXXXXXXXXXX
5.	Наголемени плати според тарифниот став, односно по единица на производ, на постојаните и сезонските работници во 1956 година	XXXXXXXXXXXX	
6.	Плати над платите според тарифните ставови од доходот остварен во 1956 година		XXXXXXXXXXXX
7.	Награди и премии од доходот остварен во 1956 година		
8.	Остаток од доходот наменет за плати што е распореден во средства за самостојно располагање Намалување на износот од ред. бр. 8:		XXXXXXXXXX
9.	40% придонес за социјално осигурување.....	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
10.	%придонес за станбена изградба		XXXXXXXXXXXX
11.	Остаток (8 минус 10)		XXXXXXXXXXXX
12.	 % придонес за буџетите од платите		
13.	Вкупно (7 плус 12)	XXXXXXXXXXXX	
14.	25% зголемување според одредбите на Сојузниот општествен план за 1957 година	XXXXXXXXXXXX	
15.	Наголемен износ на платите над платите според тарифните ставови за 1956 година	XXXXXXXXXXXX	
16.	Вкупен наголемен износ на сите плати за 1956 година (5 плус 15)	XXXXXXXXXXXX	
17.	Процентуален однос на исправените плати за 1956 година: ред. бр. 15 X 100 = ред. бр. 16	XXXXXXXXXXXX	 (со 2 децимали)
18.	Процентот под ред. бр. 17 заокружен на 2 децимали, односно наголемен на 10% или сведен на 20% според одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година	XXXXXXXXXXXX	
19.	формулата V: (ред. бр. 16) X (ред. бр. 18) = 100 100	XXXXXXXXXXXX	 (со 2 децимали)
20.	Износ на исправените вкупни плати за 1956 година (5 плус 19)	XXXXXXXXXXXX	
21.	Повремени хонорари и слични примања на персоналот на селскостопанската организација и плати на странските стручњаци		XXXXXXXXXXXX
22.	Надоместоци и плати што ги товарат вонредните расходи и сл.		
23.	Вкупно (20 до 22)	XXXXXXXXXXXX	

1	2	3	4
24.	Надоместоци за одвоен живот		XXXXXXXXXX
25.	Теренски додатоци		
26.	Вкупно (23 до 25)	XXXXXXXXXX	
27.	% придонес за социјално осигурување на сезонските работници (ред. бр. 2 и 4 под б)		XXXXXXXXXX
28.	38% придонес за социјално осигурување на остатокот од износот под ред. бр. 23 /23 минус (2 плус 4 под б)/		XXXXXXXXXX
29.	2% придонес за станбена изградба на остатокот од износот под ред. бр. 23/23 минус (2 плус 4 под б)/		
30.	Вкупно (26 плус 29)	XXXXXXXXXX	
31.	...% придонес за буџетите од личниот доход	XXXXXXXXXX	
32.	Вкупно (30 плус 31)	XXXXXXXXXX	
33.	Награди за работа на учениците во стопанството		XXXXXXXXXX
34.	Дел од платите на странските стручњаци што го надминува износот на платите на домашните работници		XXXXXXXXXX
35.	Плати на сезонските работници според посебни договори		XXXXXXXXXX
36.	Хонорари и други надоместоци		XXXXXXXXXX
37.	Стипендии на студентите и учениците на средни училишта според договорите до 31 XII 1955 година (чл. 139 од Уредбата од 1956 год.)		
38.	Придонес за социјално осигурување од износот од ред. бр. 34, 36 и 37		XXXXXXXXXX
39.	Придонес за социјално осигурување од износот од ред. бр. 33 и 35		XXXXXXXXXX
40.	Придонес за станбена изградба од износот од ред. бр. 33, 34, 36 и 37		
41.	Надоместоци за првите 7 дена болување	XXXXXXXXXX	
42.	Придонес за социјално осигурување по последните норми како и додаток на придонесот за социјално осигурување	XXXXXXXXXX	
43.	Исправени вкупни лични доходи за 1956 год		
1957 година		Директор,	

Раководител на книговодството,

Претседател на Управниот одбор,

бр. 13 под ред. бр. 16 и 22 го става зборот „нема“, а ред. бр. 17—21 не ги пополнува;

14. под ред. бр. 17 се внесува износот искажан под ред. бр. 43 на образецот „АП-2“;

15. под ред. бр. 18 се внесува разликата меѓу износот искажан под ред. бр. 16 и износот под ред. бр. 17 која претставува коригиран остаток на доходот за 1956 година во смисла на точката IV од оваа наредба.

Селскостопанската организација која под ред. бр. 17 искажала износ поголем од износот под ред. бр. 16, под ред. бр. 18 и 22 го става зборот „нема“, а ред. броеви 19—21 не ги пополнува;

16. под ред. бр. 19 селскостопанските организации го внесуваат утврдениот катастарски приход од целокупното земјиште за кој плаќале земјарина во 1956 година;

17. под ред. бр. 20 се внесува процентот добиен со пресметување по формулата I од точката III на оваа наредба.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората ако третата децимала е 5 или поголем број;

18. под ред. бр. 21 се внесува процентот добиен со пресметување по формулата II од точката III на оваа наредба.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората, ако третата децимала е 5 или поголем број;

19. под ред. бр. 22 се внесува нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година утврдена според одредбите од оваа наредба.

Селскостопанската организација кај која пресметаната норма под ред. бр. 20, односно 21, е помала од 0,01 — под ред. бр. 22 го внесува зборот „нема“.

Селскостопанската организација која според одредбите од претходниот став под ред. бр. 22 го внесла зборот „нема“ во 1957 година не врши издвојување на придонесот за општествените инвестициони фондови, туку сиот доход го распределува на личните доходи на работниците и на фондовите на селскостопанската организација, по свој избор.

XV. Селскостопанската организација која настанала со спојување под 31 декември 1956 година или во текот на 1957 година утврдува единствена норма

Селскостопанска организација _____

Образец „БП—1“

НР _____

Околија _____ општина _____

УТВРДУВАЊЕ НА НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА

(во полни износи — без пари)

Ред. бр.	О П И С	Претколона	Главна колона
1	2	3	4
1.	Вкупно остварен доход (негативен доход) во 1956 година Се намалува позитивниот, а се зголемува негативниот износ од ред. бр. 1:	xxxxxxxxxx	
2.	за интересот на обртните средства		xxxxxxxxxx
3.	за данокот на промет		xxxxxxxxxx
4.	за земјарината		xxxxxxxxxx
5.	за придонесите и членарините		xxxxxxxxxx
6.	за ануитетите по долгорочните кредити		xxxxxxxxxx
7.	за придонесот за резервниот фонд		
8.	Доходот според точ. VI од наредбата Се зголемува позитивниот, а се намалува негативниот доход под ред. бр. 8:	xxxxxxxxxx	
9.	За разликата настаната поради намалување на вкупниот износ на ануитетите во 1957 год.		xxxxxxxxxx
10.	За износот на теренските додатоци остварени во 1956 година		xxxxxxxxxx
11.	За разликата настаната поради намалувањето на нормата на земјарината		xxxxxxxxxx
12.	За разликата настаната поради намалување на придонесот за кадрови		
13.	Вкупно (8 + 12 или 8 — 12) Се намалува позитивниот доход од ред. бр. 13:	xxxxxxxxxx	
14.	За разликата настаната поради зголемувањето на вкупниот износ на ануитетите во 1957 год.		xxxxxxxxxx
15.	За разликата настаната поради зголемувањето на придонесот за кадрови		
16.	Коригиран вкупен доход за 1956 година	xxxxxxxxxx	
17.	Износ на исправените вкупни лични доходи за 1956 година	xxxxxxxxxx	
18.	Коригиран остаток на доходот	xxxxxxxxxx	
19.	Катастарски приход од земјиштето на селскостоп. организација	xxxxxxxxxx	
20.	формулата (I) (ред. бр. 18) X 50 = _____ (ред. бр. 15)	xxxxxxxxxx	 (со 2 децимала)
21.	формулата (II) (ред. бр. 18) X 50 = _____ (ред. бр. 19)	xxxxxxxxxx	 (со 2 децимала)
22.	Нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 год. од доходот — од катастарскиот приход Изнаоѓањето на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 год. е извршено врз основа на податоците од образецот кон _____	xxxxxxxxxx	

во _____ 1957 год.

Директор,

Претседател на Управниот одбор,

Раководител на книговодството,

на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година.

Единствената норма од претходниот став се изнаоѓа во смисла на одредбите од оваа наредба од збирот на податоците за 1956 година на сите споени селскостопански и други стопански организации.

XVI. Селскостопанската организација на која се однесуваат одредбите од оваа наредба кон која под 31 декември 1956 година или во текот на 1957 година ѝ е припоена една или повеќе селскостопански или други стопански организации утврдува единствена норма на придонесот за општествените инвестициони фондови во 1957 година.

Единствената норма од претходниот став се изнаоѓа во смисла на одредбите од оваа наредба од збирот на податоците за 1956 година на селскостопанската организација кон која е извршено припојувањето и на сите припоени стопански организации.

XVII. Нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година на селскостопанската организација што е основана во 1957 година или настанала со издвојување ѝ ја утврдува, во смисла на одредбите од членот 147 на уредбата, народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на селскостопанската организација.

На другите селскостопански организации од членот 147 на уредбата народниот одбор на општината им ја определува нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови врз основа на податоците од селскостопанската организација составени според одредбите на оваа наредба, како и врз основа на другите податоци со кои располага самиот народен одбор или селскостопанската организација.

На селскостопанската организација од претходните ставови на оваа точка народниот одбор на општината ѝ издава образложено писмено решение за утврдената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година.

XVIII. Утврдената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови според одредбите од оваа наредба селскостопанската организација најдоцна до 30 септември 1957 година задолжително им ја пријавува:

1. на надлежниот орган на кој според одредбите од Уредбата за завршните сметки за 1956 година му ја поднесува завршната сметка за 1956 година и
2. на банката кај која има жиро сметка.

Обврската за пријавување од претходниот став се однесува и на селскостопанската организација која според точката XIV под 22, последниот став од оваа наредба во 1957 година не врши издвојување на придонесот за општествените инвестициони фондови.

Селскостопанските организации од точката XVII на оваа наредба пријавата според ставот 1 од оваа точка ја поднесуваат најдоцна во срок од 3 дена од денот на приемот на решението од надлежниот народен одбор на општината.

XIX. Како пријава на утврдената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година во смисла на претходната точка се сметаат: пополнетите обрасци предвидени со оваа наредба, односно заверениот препис од решението од точката XVII на оваа наредба.

XX. Ако во смисла на точката II на оваа наредба за привремено утврдената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови се користени податоците од завршната сметка за 1956 година одобрена од страна на работничкиот совет, односно од надлежниот орган на управувањето, односно ако за тоа се користени податоците од извештајот за периодичната пресметка за целата

1956 година, селскостопанската организација е должна најдоцна во срок од 15 дена по приемот на решението за завршната сметка според одредбите од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година повторно да изврши утврдување на нормата на придонесот на начинот предвиден со оваа наредба и за тоа да ги извести надлежниот орган и банката во смисла на точ. XVIII и XIX на оваа наредба.

Ова повторно утврдување на нормата се врши без оглед дали против даденото решение за завршната сметка е изјавена жалба, и тоа само во случај ако со решението за завршната сметка за 1956 година се изменети податоците врз основа на кои е извршено првобитното — привремено утврдување на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови.

Во противно, селскостопанската организација задолжително ја известува во истиот срок банката дека привремено утврдената норма останала непроменета, односно дека привремено утврдената норма се смета за конечна.

XXI. Селскостопанската организација е должна повторно да изврши утврдување на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година во рокот и на начинот предвиден во претходната точка ако во 1957 година настапат промени во податоците што служеле за утврдување на оваа норма односно настапат измени на прописите или врз основа на решението од надлежниот орган со кое се врши измена на решението за завршната сметка односно измена на одобрената завршна сметка на селскостопанската организација која е прифатена молкома.

XXII. Селскостопанската организација го утврдува износот на делот од доходот за општествените инвестициони фондови со примена на нормата изежана под ред. бр. 22 на образецот „БП-1“ и тоа врз доходот остварен во 1957 година односно врз катастарскиот приход за 1957 година.

Селскостопанската организација утврдениот износ на делот од доходот за општествените инвестициони фондови од претходниот став го внесува за 1957 година во својот инвестиционен фонд, но во текот на 1957 година не врши уплата, туку тие средства ги користи како обртни.

Б. Утврдување на основните и пресметување на придонесот од личниот доход

XXIII. По издвојување на делот од доходот за општествените инвестициони фондови, утврден на начинот од претходната точка, селскостопанската организација го распределува остварениот доход во 1957 година на личните доходи на работниците и на фондовите на селскостопанската организација.

Народниот одбор на општината може да го определи најмалиот процент за издвојување од доходот на селскостопанската организација за нејзините фондови. Определениот процент се применува на истата основа на која, во смисла на ставот 1 од претходната точка, се применува нормата за издвојување на делот од доходот за општествените инвестициони фондови. Овој процент не може да биде поголем од нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови.

XXIV. Ако кај селскостопанските организации, кои за приносите пристигнати во 1957 година вршат плаќање по единица на производ, делот од доходот остварен во 1957 година кој е наменет за лични доходи на работниците не е достаточен да ги покрие договорените износи на нето примањата по единица на производ, наголемени за придонесот за буџетите од личниот доход, за придонесот за социјално осигурување и за придонесот за станбена изградба, разликата се покрива на товар на сред-

свната за самостојно располагање, а потоа на товар на резервниот фонд на таквите селскостопански организации. Ако ни овие средства не обезбедуваат полно покритие на разликата, таа се покрива од делот на остварениот доход кој се издвојува како придонес за општествените инвестициони фондови и за фондовите на селскостопанската организација. Конечно утврдување на личните доходи на одделни работници на селскостопанската организација врз основа на тарифните ставови или наградувањата по единица на производ се врши по завршетокот на годината при составувањето на завршната сметка.

Покритието на разликата според претходниот став се врши на товар на средствата за самостојно располагање најмногу до височината на тие средства спрема состојбата на 1 јануари 1957 година без оглед дали тие во 1957 година се трошени за други цели, а на товар на резервниот фонд спрема состојбата на тој фонд под 31-XII-1957 година. Ако за покритие на разликата и за други цели е употребено од средствата за самостојно располагање повеќе отколку што изнесува тие на 1 јануари 1957 година, негативната разлика се пренесува во 1958 година како обврска и во таа година првенствено се подмирува на товар на остварените средства за самостојно располагање пред нивната употреба за други цели.

XXV. Исплатата што се врши во текот на 1957 година на име плати според тарифните ставови, односно плати за приносите пристигнати во текот на 1957 година по привремените или конечните месечни платни списоци се смета како исплата на аконтациите при која не се врши поединечно пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба.

XXVI. При исплатата на аконтациите на платите, на платите и на другите издатоци за 1957 година на кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход, вклучувајќи ги и пресметаните плати по единица на производ, кои се исплатуваат во текот на 1957 година, врз основа на привремените или конечните месечни платни списоци, придонесот за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба не ќе се пресметува индивидуално туку селскостопанската организација ќе уплати аконтации на овие придонеси.

Износот на аконтацијата на придонесот за буџетите од личниот доход му е сразмерен на вкупниот посебен придонес за буџетите од платите и на вкупниот нето износ на платите и на другите лични примања за 1956 година. На пример, ако селскостопанската организација на име нето плати и други издатоци на кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход за 1956 година исплатила нето износ од 10.000.000 динари и ако при исплатата на тие плати и издатоци бил пресметан посебниот придонес за буџетите од платите со износ од 500.000 динари, а во текуштиот месец во 1957 година исплатува плати и аконтации во нето износ од 1.000.000 динари, ќе плати на име аконтација сразмерен износ на придонесот во височина од — 50.000 динари, кој ќе се пресмета на следниот начин:

$$10.000.000 : 500.000 = 1.000.000 \times$$

$$\text{од што излегува дека } x = (1.000.000 \times 500.000) :$$

$$10.000.000 = 50.000 \text{ динари.}$$

Вака пресметаниот придонес му одговара на придонесот пресметан по нормата утврдена со примена на формулата III од точката VIII под II на оваа наредба.

На придонесот за социјално осигурување не се пресметува поединечно, туку се пресметува врз вкупниот износ на нето примањата по одделни основици (посебно врз платите на постојаните работници а посебно врз платите на сезонските работници

со наградите на учениците во стопанството), и тоа по општата норма од 30% која важи за пресметување на тој придонес од страна на стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката според одредбите од главата II на уредбата, ако се во прашање платите на постојаните работници и со нив издначените примања, а по намалената општа норма определена за здравствено осигурување од распределбата на општата норма од 38% во смисла на членот 3 од Уредбата за финаксирање на социјалното осигурување ако се во прашање платите на сезонските работници и изградите на учениците во стопанството.

Исто така ниту придонесот за станбена изградба не се пресметува во 1957 година врз примањата на одделни работници посебно, туку се пресметува врз вкупниот износ на нето примањата на работниците, и тоа по нормата од 2% врз нето примањата на постојаните работници и учениците во стопанството, додека врз нето примањата на сезонските работници овој придонес не се пресметува.

XXVII. Износите на придонесите пресметани според претходната точка претставуваат аконтации за 1957 година. Конечно пресметување на овие придонеси ќе се изврши спрема просечните месечни примања на одделни работници за 1957 година врз основа на завршната сметка на селскостопанската организација за 1957 година најдоцна до рокот што ќе биде определен за поднесување на завршната сметка.

Конечно пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба според претходниот став ќе се изврши спрема посебните табели што ќе се донесат дополнително.

XXVIII. По исклучок од одредбите од точ. XXVI и XXVII на оваа наредба, на теренските додатоци и надоместоците за одвоен живот конечно ќе се пресметува и плаќа придонесот за буџетите од личниот доход во износите определени во табелата бр. I кон Наредбата за утврдување на основиците и за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/57) спрема основиците што ги сочинуваат фактичните месечни износи на тие примања.

XXIX. За сите неселскостопански дејности (погони) селскостопанските организации го пресметуваат придонесот за буџетите од личниот доход според табелата I и според одредбите од Наредбата за утврдување на основиците и за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации.

Како неселскостопански дејности (погони) на селскостопанските организации во смисла на претходниот став се подразбираат индустриските и други погони што се занимаваат со дејности во селското стопанство ако за тие погони се врши задолжително самостојно пресметување и распределба на вкупниот приход според одредбите од главата III на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, односно ставот 2 точка XLII на оваа наредба.

XXX. Селскостопанската организација има право за исплати на платите со придонесот за буџетите од личниот доход, со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба во текот на 1957 година од својата жиро сметка кај банката да зема аконтации до височината на нето платите што им ги исплатува на работниците со износот на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба пресметани врз тие нето плати, ако исплатите се вршат врз основа на пресметувањата според тарифните ставови.

За исплати на нето платите пресметани по единица на пристигнатите производи, како и за испла-

та на слободно договорените нето плати на сезонските работници, селскостопанската организација зема во текот на 1957 година од својата жиро сметка кај банката аконтации во височина на полните износи на овие плати наголемени за придонесот за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба.

XXXI. Придонесот за буџетите од личниот доход на работниците на селскостопанските организации конечно ќе се пресмета на сите примања од овие работници што им се исплатуваат од делот на доходот на селскостопанската организација наменет за лични доходи на одделни работници, освен на примањата од точката XXXIII на оваа наредба.

Придонесот за буџетите од личниот доход ќе се пресмета од вкупното примање на работниците кое во себеси содржи и износ на тој придонес, а исто така и износи на придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба, ако на тоа примање се плаќаат и овие придонеси.

XXXII. Основица за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход ја сочинува просечното примање на работниците во селскостопанските организации, во која влегуваат:

1. платите според тарифните ставови пресметани по време или по работен ефект, платите по акордните ставови, вклучително и платите по единица на производ, како и платите по други основи утврдени во тарифниот правилник на селскостопанската организација;

2. платите на странските стручњаци до износот на платите на домашните работници на соодветни работни места, како и платите на работниците врз основа на меѓународни спогодби за размена, според посебни прописи;

3. премиите и наградите на работниците;

4. платите над платите според тарифните ставови, односно над пресметаните износи по единица на производ и другите примања врз основа на завршните сметки на селскостопанските организации;

5. надоместоците на платата за време годишен одмор и за дните на државни празници;

6. надоместоците на платата за време прекин на работата;

7. надоместоците на платите за време оддалечување од работа ако се исплатуваат на товар на селскостопанската организација;

8. платите и надоместоците за работа предизвикана со виша сила;

9. вредноста на примањата на работниците во натура;

10. сите други примања на работниците кои според важечките прописи се сметаат за личен доход а кои не се ослободени од овој придонес.

Посебните основици за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход ги сочинува секое од следните примања на работниците:

1. надоместокот на платата за неискористен годишен одмор во текот на една година. Врз овој надоместок придонесот се пресметува според табелата по која се пресметува тој и врз примањата од претходниот став;

2. вкупното месечно примање на име теренски додатоци. Врз овие примања придонесот се пресметува според табелата бр. I кон Наредбата за утврдување на основиците и за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците од стопанските организации;

3. вкупното месечно примање на име надоместок за двоен живот. Врз овој надоместок придонесот се пресметува според табелата I кон споменатата наредба.

Ако работникот не работел поради неспособност за работа поради болест или повреда, основицата на придонесот за буџетите од личниот доход ја сочи-

нуваат неговите примања што му се исплатуваат во бруто износи, а не и надоместоците што му се исплатуваат по основот на социјално осигурување.

XXXIII. Во основицата за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход не влегуваат:

1. наградите за работа на учениците во стопанството;

2. хонорарите на надворешните соработници, другите постојани и повремени хонорари за работа од случај до случај, ако на овие хонорари и надоместоци се плаќа данок на доход или данок на приходите од авторското право.

3. придонесот за социјално осигурување за првите седум дена неплатено отсуство во една година;

4. делот од платата на странски стручњак што го преминува износот на платата на домашниот работник за соодветното работно место;

5. надоместокот за работа на студентите и учениците на средните стручни училишта што се наоѓаат на практична работа во стопанската организација;

6. надоместоците на странските студенти врз основа на спогодбата за размена на студенти, како и примањата на странските работници според посебни прописи;

7. износот на име надоместок наместо плата за првите седум дена неспособност за работа за време болест или повреда на работниците;

8. придонесот за социјално осигурување по посебните норми за износот над општата норма, како и додатокот врз придонесот за социјално осигурување;

9. примањата на работниците од наградите што селскостопанската организација ги добила на саеми, изложби и сл.;

10. примањата на работниците што имаат карактер на надоместок за лични трошоци (дневници за службени патувања, трошоци за репрезентација и сл.), освен теренските додатоци и надоместокот за двоен живот од фамилијата;

11. издатоците за стручно оспособување или усовршување за потребите на селскостопанската организација и стипендиите на студентите и на учениците на средните училишта, и тоа само во случаите определени во членот 146 од уредбата.

XXXIV. При утврдувањето на износите на поединечните лични доходи при составувањето на завршната сметка на селскостопанската организација се врши и распределба на поединечните лични доходи и се пресметува придонесот за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба, а според посебната табела на придонесот за буџетите од личниот доход.

XXXV. Како примања врз основа на завршната сметка на селскостопанската организација се подразбираат примањата на еден работник што му се исплатуваат од делот на доходот наменет за лични доходи потем одобрувањето на завршната сметка на селскостопанската организација од страна на нејзиниот орган на управувањето та до приемот на првостепеното решение од надлежниот управен орган за завршната сметка, како и примањето што му се исплатува прв пат по приемот на тоа решение.

XXXVI. Просечното месечно примање на работник во селскостопанските организации се утврдува врз основа на вкупното годишно примање и бројот на месеците за кој е пресметано вкупното примање, земајќи ги во оглед и примањата врз основа на завршната сметка. При утврдувањето на бројот на месеците се земаат во оглед само месеците во кои работникот поминал на работа најмалу 20 работни дена или најмалу 160 работни часови. Како дни поминати на работа се земаат и дните на годишен од-

мор и на државни празници, како и работните денови се она полно или скратено работно време што е определено за работникот на тоа работно место.

Ако во текот на годината работникот помине на работа во текот на два или повеќе месеци помалу од 20 работни дена, односно помалу од по 160 часови, ќе се соберат сите тие работни дена односно часови и збирот ќе се подели со 20 односно со 160, та на тој начин ќе се утврди бројот на месеците, со тоа што не ќе се зема во оглед остатокот под 20 дена односно под 160 часови.

Примањата што им се исплатуваат на одделни работници потем првата исплата што им е извршена по приемот на првостепеното решение за завршната сметка, составен се дел од основницата за годината во која се исплатуваат.

XXXVII. Придонесот за социјално осигурување се плаќа врз примањата на работниците што од делот на доходот на селскостопанската организација наменет за личните доходи на работниците им се исплатува на име плати според тарифните ставови, на име зголемување на платите над платите според тарифните ставови врз основа на годишната периодична пресметка и врз основа на завршната сметка, на име плати по единица на производ врз основа на пристигнатите приноси, на име премии, награди како и на име на сите други лични примања на кои тој придонес се плаќа според одредбите од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) и Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Придонесот за социјално осигурување не се плаќа на теренските додатоци и на надоместоците за двоен живот.

XXXVIII. Придонесот за социјално осигурување спрема просечното месечно примање се пресметува од основницата од која се пресметува придонесот за буџетите од личниот доход намалена за износот на придонесот за буџетите од личниот доход.

Придонесот за социјално осигурување се пресметува во износите определени во посебната табела на придонесот од личниот доход.

На примањата не му подлежат на придонесот за буџетот од личниот доход на работниците (точка XXXIII на оваа наредба) а на кои во смисла од претходната точка се плаќа придонес за социјално осигурување, придонесот за социјално осигурување се пресметува врз него износот на тие примања (на пример, хонорарите на надворешните соработници кога подлежат на придонесот за социјално осигурување, делот на платата на странскиот стручњак што го преминува износот на платата на домашен работник, надоместокот за работа на студентите и на учениците на средните стручни училишта на задолжителна пракса, издатоците за стручно оспособување или усовршување за потребите на селскостопанската организација, без оглед дали тоа оспособување или усовршување се врши во рамката селскостопанската организација или надвор од неа, во земјата или во странство), и тоа според општата норма што важи за пресметување на тој придонес од страна на стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдена на добивката според одредбите од главата II на уредбата.

До донесувањето на прописите во врска со овластувањето од ставот 5 оддел 1 глава XX на Сојузниот општествен план за 1957 година, на него примањата на сезонските работници на селскостопанската организација, како и на него наградата за работа на учениците во стопанството се пресметува придонесот за социјално осигурување според намалената општа норма определена за здравствено осигурување од распределбата на општата норма од 38%

во смисла на чл. 3 и 33 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

XXXIX. Придонесот за станбена изградба се плаќа на личните примања на работниците што им се исплатуваат од делот на доход на селскостопанската организација наменет за лични доходи на работниците.

Придонесот за станбена изградба се пресметува во износите определени во посебната табела на придонесот за буџетите од личниот доход.

Придонесот за станбена изградба се пресметува од истата основница од која се пресметува и придонесот за социјално осигурување.

XL. Селскостопанската организација е должна придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба според одредбите од оваа наредба да го уплати на денот кога подига од банката средства за исплата на платите, аконтации на платите и други примања на кои се плаќаат овие придонеси.

Селскостопанската организација ги наплатува од работниците придонесите од претходниот став при утврдувањето на поединечните лични доходи при составувањето на завршната сметка.

Придонесот за буџетите од личниот доход се уплатува во општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на селскостопанската организација, а ако селскостопанската организација има погонски или деловни единици на подрачје од други општини, придонесот што се плаќа од личните доходи на работниците на тие единици се уплатува во општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на погонската, односно деловната единица.

Придонесот за социјално осигурување му се уплатува на околинскиот завод за социјално осигурување надлежен според членот 61 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

Придонесот за станбена изградба се уплатува во корист на фондот за кредитирање на станбената изградба на општината во која се наоѓа седиштето на селскостопанската организација, односно нејзините погонски или деловни единици (член 27 ст. 3 и 4 од Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбена изградба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56).

XLI. Ако вкупниот износ на придонесите пресметани индивидуално спрема просечното месечно примање на работниците на селскостопанската организација е поголем од придонесот пресметан и платен во текот на годината, селскостопанската организација разликата меѓу едниот и другиот износ на придонесот ќе ја плати при исплата на примањата врз основа на завршната сметка, а ако такви примања нема — разликата ќе се плати при првата наредна исплата на личните доходи во годината во која е примено првостепеното решение за завршната сметка.

Ако вкупниот износ на придонесите пресметани индивидуално спрема просечното месечно примање на работниците на селскостопанската организација е помал од придонесот пресметан и платен во текот на годината, селскостопанската организација има право да бара враќање на повеќе платениот износ или за износот на таа разлика да плати помалу на име овој придонес при исплатата на личните доходи потем приемот на првостепеното решение за завршната сметка.

XLII. Со почетокот на примената на оваа наредба престанува да важи Одлуката за распределба на делот од доходот за плати, за аконтациите на платите и за пресметување на посебниот придонес за буџетите од платите на работниците и службениците на селскостопанските организации („Службен

лист на ФНРЈ", бр. 21/56), Наредбата за утврдување на основните и за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/57) доколку се однесува на селскостопанската дејност на селскостопанските организации, како и одредбите од Наредбата за утврдување делот од доходот што стопанските организации во 1957 година го уплатуваат во општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/51) што се однесуваат на селскостопанските организации.

Како селскостопанската дејност во смисла на претходниот став се смета растениското производство, сточарското производство и преработувачкото производство на селскостопанската организација која не е регистрирана како неселскостопанската дејност. Како селскостопанско производство се смета и помошното производство ако во текот на годината најмалку 50% од вредноста на неговите услуги им служи на основните производства на селскостопанската организација. Другите производства во селскостопанските организации се сметаат како неселскостопански дејности и селскостопанските организации се должни за таквите дејности издвоено да го утврдуваат и распределуваат вкупниот приход.

XLIII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 15 540

3 август 1957 година

Белград

Државни секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

471.

Врз основа на членот 11а став 3 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), а во врска со членот 2 оддел I под а) точка 38 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата „Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА ДЕПОЗИТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. За инвестициите што се финансираат од средствата на фондовите за кадрови во стопанството депозитот за обезбедување на исплатата на инвестиционите работи од страна на инвеститорите изнесува 10% од вредноста на годишната програма на работите.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се применува и на објектите што веќе се наоѓаат во изградба.

Бр. 15900

12 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

472.

Врз основа на точката I од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА И ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАПАСИТЕ НА ВЕШТАЧКО ГУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. На кредитите што банките ќе им ги одобрат на трговските претпријатија и дуќани, специјализираните претпријатија за снабдување на селското стопанство, на земјоделските задруги, на селскостопанските организации (имоти) и на селскостопанските аптеки за набавка на вештачко губре за потребите на селското стопанство од 1 јули 1957 година до 30 септември 1957 година, а врз основа на поднесените фактури испоставени од страна на продавачот, интересната норма не може да биде поголема од 1% годишно.

2. На стопанските организации што се занимаваат со производство на вештачко губре интересната норма за наменските кредити за наднормалните резерви (запаси) на вештачко губре што ќе се наоѓаат кај овие стопански организации од 1 јули 1957 година до 30 септември 1957 година не може да биде поголема од 1% годишно.

3. Ако кредитите одобрени според оваа наредба не бидат вратени до 30 септември 1957 година, по тој срок на овие кредити ќе се плаќа редовен интерес.

4. Упатства за споредување на оваа наредба издава Народната банка и тие се задолжителни за сите банки и штедилници.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

Бр. 12677/1

3 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

473

Врз основа на точ. I од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА СОЗДАВАЊЕ РЕЗЕРВИ НА СЕМОТО ОД ДВОЈНО МЕГУЛИНСКИ ХИБРИДИ

1. На кредитите одобрени на задружните организации и на стопанските организации за промет на семенска стока со цел да се создадат резерви (запаси) на семето од двојни мегулински хибриди на пченката од родот на 1956 година, интересната норма не може да биде поголема од 1% годишно.

Интересната норма од претходниот став банките ќе ја применуваат на кредитите одобрени по 1

април 1957 година до потполната исплата на долгот. Оваа интересна норма ќе се применува најдоцна до 31 март 1958 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 13790/1

3 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

474.

Врз основа на точ. I од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА СОЗДАВАЊЕ ПАЗАРНИ РЕЗЕРВИ НА ДОБИТОК И МЕСО

1. На краткорочните кредити одобрени на дворешнотрговските извозни организации со цел на создавање пазарни резерви (запаси) на добиток и месо во времето од влегувањето во сила на оваа наредба та до крајот на 1957 година, интересната норма не може да биде поголема од 3% годишно.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 15936

3 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

475.

Врз основа на членот 18 оддел II точка 3 од Уредбата за пренесување на работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/56). Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА УПРАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54 и 22/54) во членот 3 ставовите 4, 5 и 6 се менуваат и гласат:

„Во службите наведени во претходниот став за управни службеници можат да се назначуваат само лица што веќе положили стручен испит и имаат најмалку три години стручна пракса.

По исклучок, во службите во кои може да се здобие со потребна пракса за полагање на стручен испит за приправници можат да се назначуваат и лица со друга соодветна спрема.

Со решението од секретаријатот за општа управа на извршниот совет, по предлог од надлежниот старешина на органот односно на установата, се определува во кои служби можат по исклучок да се назначуваат приправниците од претходниот став. Во решението може да се ограничи како срокот за

важење на самото решение, така и бројот на таквите приправници.“

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„Приправниците што завршиле правен факултет поминуваат шест месеци на стаж во окружен или околински суд и шест месеци во управните органи на народниот одбор.

Приправниците што завршиле економски факултет поминуваат шест месеци на стаж во една или повеќе стопански организации односно во стопански установи и шест месеци во соодветните управни органи на народниот одбор.

Приправниците за звањето пристав кои работат во суд на работи во врска со водењето на земјишните книги, сето време на приправничкиот стаж го поминуваат во суд.

За време на приправничкиот стаж приправниците примаат плата кај органот односно установата кај која се назначени, без оглед каде се наоѓаат на стаж.“

Член 3

Во членот 8 по ставот 1 се додаваат нови ставови 2 и 3, кои гласат:

„Приправничкиот стаж се поминува спрема програмата на приправничкиот стаж што ја составуваат за секој приправник посебно органите и установите кај кои се назначени приправниците. Програмата треба да ги содржи: организационите единици во кои приправникот во текот на стабот треба да работи, колку време ќе биде на одделни работни места, кои работи треба да запознае во текот на стабот и кој ќе води надзор над работата на приправникот и ќе се грижи да се спроведе програмата во потполност.

За време приправничкиот стаж приправникот задолжително води дневник за работа, во кој го запишува текот на својот приправнички стаж во одделни организациони единици, на кои работи работел и колку време, како и други забележувања во врска со својот приправнички стаж. Приправниковиот дневник за работа го заверува непосредниот старешина на организационата единица каде приправникот поминал определен дел од својот приправнички стаж и тој дава мислење за тоа колку приправникот ја совладал материјата предвидена со програмата.“

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5.

Член 4

Членот 10 се менува и гласи:

„Писмената пријава за полагање на стручниот испит приправникот му ја поднесува на старешината на органот или установата во која е запослен, а овој му ја доставува на органот при кој е формирана испитната комисија.

Со пријавата за полагање на стручниот испит старешината на органот или установата поднесува заверен препис од решението за назначување, програмата на приправничкиот стаж и приправниковиот дневник за работа.

Старешината е должен кон пријавата за полагање на стручниот испит да даде и свое мислење за приправниковата работа и за постигнатиот успех во текот на стабот. Ако приправникот од кои и да се причини во текот на приправничкиот стаж не ги поминал сите работни места предвидени со програмата, старешината е должен да даде образложение зошто не можело да биде сторено тоа.“

Член 5

По членот 10 се додава член 10а, кој гласи:

„Органот при кој се наоѓа испитната комисија утврдува дали пријавените кандидати ги исполнува

ваат условите пропишани за полагање на стручниот испит и донесува писмено решение за пуштање на испит.

Органот при кој се наоѓа испитната комисија може да го одбие кандидатот од полагање на стручниот испит ако утврди дека приправничкиот стаж не се изводел според определената програма, или дека за време на приправничкиот стаж приправникот не водел дневник за работа.

Со решението со кое приправникот се одбива од полагање на стручниот испит во тој испитен срок, ќе се определат и мерките што треба да се преземат за да се дополни стабот или да се отстранат другите недостатоци.

Член 6

Членот 12 се менува и гласи:

„Општиот дел на стручниот испит за звањето пристав во сите служби се состои од следните предмети:

- 1) Државните органи и нивниот делокруг;
 - 2) Општественото управување во областа на: школството, просветата и културата; заштитата на народното здравје; социјалната заштита; социјалното осигурување и станбените згради;
 - 3) Основни начела на управувањето со стопанските претпријатија;
 - 4) Закон за општата управна постапка и основните правила на Законот за управните спорови;
 - 5) Прописи за службениците на државните органи и установи и прописи за работните односи на лицата запослени во стопанските организации;
 - 6) Прописи за социјалното осигурување;
 - 7) Прописи за таксите;
 - 8) Основно познавање на прописите за даноците;
 - 9) Прописи за матичните книги;
 - 10) Прописи за заверка на потписи, ракописи и преписи;
 - 11) Прописи за канцелариското работење;
 - 12) Кривични дела против службената должност.
- Општиот дел на стручниот испит за звањето референт во сите служби опфаќа, и тоа:
- А. За звањето референт што има завршен правен факултет:

- 1) Државното уредување;
 - 2) Прописи за општественото управување во областа на: школството, просветата и културата; заштитата на народното здравје; социјалната заштита; социјалното осигурување;
 - 3) Прописи за општата управна постапка и за управните спорови;
 - 4) Правила на кривичната и процесната постапка и кривични дела против службената должност, како и кривични дела против народниот имот;
 - 5) Прописи за службениците на државните органи и установи и прописи за работните односи на лицата запослени во стопанските организации;
 - 6) Прописи за социјалното осигурување;
 - 7) Прописи за буџетите;
 - 8) Прописи за даноците;
 - 9) Основни прописи за стопанските организации и за стопанските установи (банките и др.);
 - 10) Прописи за таксите;
 - 11) Правниот режим на земјиштата и зградите;
 - 12) Прописи за канцелариското работење.
- Б. За звањето референт кој има завршен економски факултет:

- 1) Државното уредување;
- 2) Прописи за општественото управување во областа на: школството, просветата и културата; заштитата на народното здравје; социјалната заштита; социјалното осигурување;
- 3) Прописи за општата управна постапка и за управните спорови;

4) Основни правила на кривичната и процесната постапка; кривични дела против службената должност, како и кривични дела против народниот имот;

- 5) Прописи за службениците на државните органи и установи и прописи за работните односи на лицата запослени во стопанските организации;
- 6) Прописи за социјалното осигурување;
- 7) Прописи за стопанскиот систем;
- 8) Основни прописи за стопанските организации;
- 9) Прописи за буџетите, за буџетското работење и за фондовите;
- 10) Даночниот систем во Југославија;
- 11) Прописи за кредитниот систем, за општествените фондови, за банките и штедилниците;
- 12) Девизни и валутни прописи;
- 13) Прописи за девизната, пазарината и финансиската инспекција;
- 14) Прописи за таксите;
- 15) Прописи за канцелариското работење.

Посебниот дел на стручниот испит за звањето пристав и за звањето референт опфаќа исцрпно познавање на прописите за организацијата и надлежноста на службата во која е запослен кандидатот, како и на други прописи што се применуваат во таа служба.

Член 7

Во членот 13 ставот 3 се менува и гласи:

„Приправниците од членот 3 став 5 и 6 полагаат посебен дел од стручниот испит според досегашните прописи за стручните испити од поранешните струки, а општиот дел според програмата предвидена во членот 12 став 1 од овој правилник.“

Член 8

Во членот 16 ставот 2 се менува и гласи:

„Оценките се: „положил со одличен успех“, „положил со многу добар успех“, „положил со добар успех“ и „не положил“.

Во истиот член по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако службеникот во потполност не задоволил на испитот, комисијата може да го упати на повторно полагање на еден дел од испитното градиво (еден до два предмети) само ако се здобие со уверение дека таквото решение е целесобразно.“

Член 9

Во членот 16а се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбата од ставот 1 се применува и на службениците кои потем добивањето со виша школска спрема се распоредуваат според одредбите од членот 31 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.“

Член 10

Во членот 19, став 3 пред точката се става запирка и се додаваат зборовите: „односно за посебниот дел на испитот.“

Член 11

Во членот 25 место зборовите: „две години“ се ставаат зборовите: „една година.“

Член 12

Приправниците што завршиле економски факултет кои според важечките прописи ќе ги исполнат условите за полагање на испитот во текот на 1957 година, ќе се упатат веднаш на стаж во смисла на членот 2 од овој правилник, со тоа што до 1 август 1958 година ќе им се одобри полагање на испитот без оглед дали овој стаж го завршиле во потполност.

Член 13

Одредбата од членот 4 став 2 на овој правилник, според која старешината на органот или установата кои пријавата на приправникот за полагање на стручниот испит поднесува програма на приправничкиот стаж и приправничкиот дневник за работа, ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Член 14

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Програмата на одделниот дел од управниот испит за буџетската и управно-правната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/54).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3052

30 јули 1957 година

Белград

Секретар за општа управа
на Сојузниот извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

476.

Врз основа на членот 46 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

ОДЛУКА

ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ КОИ КАКО РИБАРИ СЕ ЗАПОСЛЕНИ КАЈ РАБОТОДАВАЧИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО РИБАРСТВО

1. Како основ за пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците кои како рибари се запослени кај приватните работодавачи што се занимаваат со поморско, речно и езерско рибарство, ќе се земаат без оглед на износот на платата, следните износи:

17.000 динари — за висококвалифицираните рибари;

12.000 динари — за квалифицираните рибари;

11.000 динари — за полуквалифицираните рибари;

10.000 динари — за неквалифицираните рибари.

2. За учениците во рибарството, како основ за пресметување и плаќање на придонесот ќе се земаат истите основи како и за учениците во стопанството.

3. Рибарите — приватни работодавачи должни се на надлежниот завод да му ја поднесат во заверен пропис дозволата за рибарење издадена од надлежниот државен орган.

4. Основите од точката 1 односно од точката 2 на оваа одлука служат како основи за пресметување на придонесот и во случај кога придонесот се плаќа според посебните норми на придонесот определени врз основа на чл. 48--52, како и за додатокот на придонесот определен врз основа на чл. 56--58 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

5. Придонесот за социјално осигурување ќе се пресметува од основот од точката 1 на оваа одлука според нормата на придонесот за социјално осигурување што важи за стопанските организации кои распределбата на вкупниот приход ја вршат врз основа на утврдување на добивката.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1957 година, со кој ден престанува да важи Одлуката за основите за плаќање на придонесот за социјално осигурување на рибарските стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55).

Бр. 2513

6 јули 1957 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,

Зденко Хас, с. р.

Претседател,

Илија Дошен, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

462. Указ за протласување на Законот за организација на научната работа — — — 641
Закон за организација на научната работа — — — 641
463. Уредба за дополнително изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи — — — — — 647
464. Одлука за измена на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за определени производи — — — — — 648
465. Одлука за начинот за обезбедување сбртани средства на задругите — — — — — 648
466. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање кредити на членовите на задругите и на другите индивидуални селскостопански производители за унапредување на селскостопанското производство — — — — — 649
467. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство — — — — — 649
468. Одлука за одобрување на стопанските организации за преработка на овошје и зеленчук исплатата на акуитетите да ја вршат од средствата на амортизациониот фонд — — — — — 650
469. Наредба за измена и дополнително на Наредбата за давање надоместок (регрес) при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство — — — — — 650
470. Наредба за утврдување делот од доходот што селскостопанските организации во 1957 година го издвојуваат за своите инвестициони фондови во височина на придонесот за општествениот инвестициони фондови и за утврдување на основиците и за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на селскостопанските организации — — — — — 656
471. Наредба за определување процентот на депозитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи што се финансираат од средствата на фондовите за кадрови во стопанството — — — — — 669
472. Наредба за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за набавка и за покрите на запасите на вештачко гудре за потребите на селското стопанство — — — — — 669
473. Наредба за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за создавање резерви на семето од двојно меѓулиниски хибриди — — — — — 669
474. Наредба за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за создавање пазарни резерви на добиток и месо — — — — — 670
475. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за стручната спрема на управните службеници — — — — — 670
476. Одлука за паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување за работниците кои како рибари се запослени кај работодавачи што се занимаваат со рибарство — — — — — 672